

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 81

Год. LXIII

Четврток, 28 јуни 2007

Цена на овој број е 260 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1015. Закон за изменување на Законот за пожарникарството.....	2	1022. Правилник за начинот на верификација на основното училиште и за содржината, формата и начинот на водењето на регистрите.....	34
1016. Закон за изменување и дополнување на Законот за идентификација и регистрација на животните.....	2	1023. Правилник за начинот на верификација на средното училиште и за начинот на водењето на регистрите.....	38
1017. Закон за изменување и дополнување на Законот за државен пазарен инспекторат.....	12	Академија за обука на судии и јавни обвинители	
1018. Одлука за давање согласност на Извештајот за финансиското работење во периодот I-III 2007 година.....	16	139. Одлука од Комисијата за квалификација и прием на кандидати во Академијата за обука на судии и јавни обвинители.....	44
1019. Листи на стоки на тарифни квоти за II полугодие од 2007 година.....	17	Меѓународни договори	
1020. Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должностите) и висината на износот на додатокот на платата.....	25	28. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за вработување на сезонски работници.....	1
1021. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во основното училиште.....	25	29. Закон за ратификација на Протоколот за сузбивање на незаконски акти против безбедноста на фиксните платформи лоцирани на континенталниот гребен.....	26
		Огласен дел	1-64

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1015.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВОТО**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за пожарникарството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јуни 2007 година.

Бр. 07-2825/1
18 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

**З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПОЖАРНИКАРСТВОТО****Член 1**

Во Законот за пожарникарството ("Службен весник на Република Македонија" број 67/2004), насловот на Главата VIII се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ".

Член 2

Во членот 54 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:".

Во ставот 2 зборовите: "ќе се казни со парична казна од 30.000,00 до 50.000,00 денари и" се заменуваат со зборовите: "ќе му се изрече глоба во износ од 800 до 1.200 евра во денарска противвредност и на".

Член 3

Во членот 55 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 1.200 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:".

Во ставот 2 зборовите: "ќе се казни со парична казна од 10.000,00 до 30.000,00 денари и" се заменуваат со зборовите: "ќе му се изрече глоба во износ од 550 до 700 евра во денарска противвредност и на".

Член 4

Во членот 56 зборовите: "Со парична казна од 10.000,00 до 30.000,00 денари ќе се казни" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 550 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на".

Член 5

Во членот 57 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 550 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако:".

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT
PËR SHUARJEN E ZJARREVE****Neni 1**

Në Ligjin për shuarjen e zjarreve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 67/2004), titulli i Kreut VIII ndryshon si vijon: "DISPOZITAT PËR KUNDËRVAJTJE"

Neni 2

Në nenin 54 paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshon si vijon: "Gjobë në shumë prej 2.000 deri në 5.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:".

Në paragrafin 2 fjalët: "do të dënohet me para prej 30.000,00 deri në 50.000,00 denarë dhe" zëvendësohen me fjalët: "do t'i shqiptohet gjobë në vlerë prej 800 deri në 1.200 euro me kundërvlerë në denarë edhe".

Neni 3

Në nenin 55 paragrafin 1 fjalia hyrëse ndryshon si vijon: "Gjobë në vlerë prej 1.200 deri në 2.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:".

Në paragrafin 2 fjalët: "do të dënohet me dënim me para prej 10.000,00 deri në 30.000,00 denarë dhe" zëvendësohen me fjalët: "do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 550 deri në 700 euro me kundërvlerë në denarë edhe".

Neni 4

Në nenin 56 fjalët: "Me dënim me para prej 10.000,00 deri në 30.000,00 denarë do të dënohet" zëvendësohen me fjalët: "Gjobë në shumë prej 550 deri në 700 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje".

Neni 5

Në nenin 57 paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshon si vijon: "Gjobë në shumë prej 550 deri në 700 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:".

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1016.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за идентификација и регистрација на животните,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јуни 2007 година.

Бр. 07-2826/1
18 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ

Член 1

Во Законот за идентификација и регистрација на животните ("Службен весник на Република Македонија" број 69/2004), во членот 2 алинеја 8 на крајот од реченицата сврзникот "и" се брише, а во алинејата 9 точката се заменува со сврзникот "и".

По алинејата 9 се додава нова алинеја 10, која гласи:
"- Надлежен орган" е Управата за ветеринарство."

Член 2

Во членот 4 став (1) точка 1 на крајот од реченицата точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: "и средства за групна идентификација на животните од видовите овци и кози".

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

"(4) Одгледувачот е одговорен за навремена идентификација и регистрација на животните, водењето на регистри на одгледувалиштата и доставување на податоци во Централниот регистар на одгледувалишта на животни и во компјутерската база на податоци."

Член 3

Во членот 5 став (1) по зборовите: "регистар на" се додава зборот "сите", по зборот "одгледувалишта" се додаваат зборовите: "и одгледувачи", а на крајот од реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "со исклучок на превозниците".

Во ставот (2) пред алинејата 1 се додава нова алинеја, која гласи:

"- географските координати или соодветен показател за географската локација на одгледувалиштето;"

Во ставот (3) зборовите: "Управата за ветеринарство" се заменуваат со зборовите: "Централениот регистар на одгледувалишта на животни", а зборот "која" се заменува со зборот "кој".

Член 4

По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:

"Член 5-а

(1) Електронската идентификација е задолжителна за сите видови на животни, започнувајќи од датумот пропишан за секој вид на животни согласно со ставот 2 од овој член.

(2) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува начинот, постапката и содржината на електронската идентификација, како и датумот на започнувањето на електронската идентификација за секој вид на животни."

Член 5

Во насловот на членот 6 зборовите: "- ушни маркици" се бришат.

Во членот 6 ставот (1) се менува и гласи:

"Секое животно од видот говеда мора да се идентификува со средства за идентификација, одобрени од надлежниот орган, и тоа со:

- ушни маркици и / или
- електронски идентификатор."

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

"(2) Доколку се користат две ушни маркици тие се аплицираат на секое уво."

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: "ушни маркици" се заменуваат со зборовите: "средства за идентификација".

Во ставот (5) кој станува став (6) зборовите: "ушни маркици" се заменуваат со зборовите: "средства за идентификација".

Ставот (6) станува став (7).

Во ставот (7) кој станува став (8) зборот "став (5)" се заменува со зборот "став (6)".

Ставот (8) станува став (9).

Во ставот (9) кој станува став (10) во првиот, третиот, десеттиот и дванаесеттиот ред, зборовите: "ушни маркици" се заменуваат со зборовите: "средства за идентификација", а во вториот, петтиот и осмиот ред зборовите: "Управата за ветеринарство" се заменуваат со зборовите: "надлежен орган".

Ставот (10) кој станува став (11) се менува и гласи:

"(11) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува формата и содржината, рокот и начинот на апликација на средствата за идентификација на животните од видот говеда, како и висината на надоместокот за издавање на замена на средства за идентификација што треба да ја плати одгледувачот кој не може да биде повисок од објективно направените трошоци."

Член 6

Во членот 7 ставови (1), (2) и (3) зборовите: "Управата за ветеринарство" се заменуваат со зборовите: "надлежниот орган".

Член 7

Членот 8 се менува и гласи:

"(1) За секое говедо кое мора да се идентификува, надлежниот орган издава пасош во рок од 35 дена по известувањето за неговото раѓање или во случај на увезено говедо во рок од 35 дена по пријавувањето на повторната идентификација, односно регистрација. Одгледувачот е должен да го потпише пасошот по неговиот прием.

(2) Во случаи кога увезените говеда се обележани според законската регулатива за идентификација и регистрација на говеда на Европската унија, пасошот кој го следи животното се предава на надлежниот орган, кој истиот го враќа на земјата која го издала.

(3) Говедото при секое движење мора да е придружено со неговиот пасош. Во случај на набавка, одгледувачот е должен да го ажурира пасошот со внесување на своите податоци и податоците на своето одгледувалиште и истиот да го потпише.

(4) Во случај на смрт на говедото, одгледувачот мора да го внесе датумот на смрт и да го врати пасошот на надлежниот орган во рок од седум дена по смртта на говедото. Доколку говедото се испраќа на клиника, клиниката е одговорна за внесување на датумот на колење и враќање на пасошот на надлежниот орган.

(5) При извоз на говеда пасошот го следи говедото во земјата увозник.

(6) Во случај пасошот да е изгубен, оштетен, нечитлив, уништен или украден, одгледувачот на говеда мора да побара дупликат на пасошот, не подоцна од седум дена од забележување на настанот. Надлежниот орган ќе издаде дупликат на пасошот на најкраток можен рок, кој не може да биде подолг од седум дена, во кој се наведува редниот број на дупликатот, додека оригиналниот пасош повеќе не е валиден. Одгледувачот е должен да го потпише дупликатот на пасошот по неговиот прием, а оштетениот и нечитлив пасош да го врати на надлежниот орган.

(7) Доколку теле помладо од 42 дена се движи од едно во друго одгледувалиште и доколку за него не е издаден пасош, надлежниот орган за него ќе издаде привремен документ што ќе ги содржи податоците кои се содржани во пасошот.

(8) Теле придружено со привремен документ за движење не смее да се движи меѓу повеќе од две одгледувалишта. Движење меѓу две одгледувалишта преку пазар на добиток или собирен центар за телиња се смета како едно движење, под услов пазарот на добиток или собирниот центар за телиња, на барање, до над-

лежниот орган да може да достави потполни податоци за извршените трансакции во рамките на пазарот или центарот. Одгледувачот е должен да го ажурира привремениот документ за движење со внесување на своите податоци и податоците на своето одгледувалиште и истиот да го потпише.

(9) Одгледувачот е должен документот од ставот (7) на овој член да го предаде на надлежниот орган кога телото ќе наполни 42 дена или во рок од седум дена во случај на смрт на телото пред да наполни 42 дена. Доколку телото сè уште е живо, надлежниот орган ќе издаде пасош во рок од 14 дена по приемот на привремениот документ. Во пасошот се запишуваат податоците за сите движења на телото наведени во привремениот документ.

(10) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува формата, содржината, и начинот и постапката за издавање и одземање на документите за движење, како и висината на надоместокот за издавање на дупликат на пасош од ставот (6) на овој член и на привремениот документ од ставот (7) на овој член што треба да ја плати одгледувачот кој не може да биде повисок од објективно направените трошоци."

Член 8

Во членот 9 став 1 зборовите: "Управата за ветеринарство" се заменуваат со зборовите: "надлежниот орган".

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

"(2) Одгледувачот е должен да го известува надлежниот орган за сите движења во и од одгледувалиштето и за секое раѓање и смрт на животни на одгледувалиштето, заедно со датумите на овие настани, во рок од седум дена откако настанот се случил. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да го продолжи максималниот период и да обезбеди посебни правила применливи за движењето на говедата кога одат на летно напасување во различни планински предели."

По ставот (2) кој станува став (3) се додава нов став (4), кој гласи:

"(4) Надлежниот орган може да пропише одгледувачите да внесуваат дополнителни податоци во компјутерската база на податоци за животни од видот говеда."

Ставот (3) кој станува став (5) се менува и гласи:

"(5) Податоците од ставот (1) на овој член мора да се чуваат во минимум период определен од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, кој опфаќа најмалку три години поминати без животни во одгледувалиштето."

Ставот (4) станува став (6).

Член 9

Членот 10 се менува и гласи:

"(1) Секое животно од видовите овци и кози мора да се идентификува со средства за идентификација одобрени од надлежниот орган согласно со ставот (3) од овој член, во рок од шест месеца од раѓањето и во секој случај пред животното да го напушти одгледувалиштето на кое е родено.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да одобри продолжување на периодот за животни одгледувани екстензивно и слободно напасувани, но не подолго од 12 месеца од раѓањето.

(3) Животните од видовите овци и кози мора да се идентификуваат со:

- ушна маркица како прво средство за идентификација одобрени од надлежниот орган, освен во случај кога животните немаат уши или имаат многу мали уши за апликација на ушни маркици, тогаш се користат алтернативни средства за идентификација определени од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и

- електронски идентификатор како второ средство за идентификација, одобрено од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(4) До воведувањето на електронската идентификација, согласно со членот 5-а од овој закон, второ средство за идентификација е ушна маркица, освен во случај кога животните од видовите овци и кози се наменети за извоз или немаат уши или имаат многу мали уши за апликација на ушни маркици.

(5) За животните наменети за колење пред 12-месечна возраст и кои не се наменети за извоз, методот за идентификација мора да биде одобрен од надлежниот орган, како алтернатива за средства за идентификација наведени во ставовите (3) и (4) од овој член.

(6) Секое увезено животно од видовите овци и кози, кое го поминало ветеринарниот преглед на граничната ветеринарна инспекција согласно со Законот за ветеринарно здравство и кое останува на територијата на Република Македонија, на одредишното одгледувалиште каде што животните се одгледуваат се идентификува согласно со ставот (2) од овој член, во период не подолг од 14 дена од ветеринарниот преглед на ветеринарната инспекција и во секој случај, пред напуштање на одгледувалиштето.

(7) Оригиналната идентификација воспоставена од земјата на потекло мора да се регистрира во компјутерската база на податоци, како и во регистарот за одгледувалиште, заедно со кодот за идентификација доделен при пристигнување во првото одгледувалиште на истовар во Република Македонија.

(8) По исклучок од ставот (6) на овој член животно од видовите овци и кози не е потребно да се идентификува доколку директно се транспортира од граничниот премин до клиниката, каде што е извршен ветеринарен преглед и животното е заклано во рок од пет работни дена по спроведувањето на прегледот.

(9) Секое увезено животно кое потекнува од земја во која се применува системот за идентификација и регистрација на овци и кози на Европската унија ја задржува неговата оригинална идентификација.

(10) Средствата за идентификација не смеат да бидат отстранети или заменети без дозвола на надлежниот орган. Доколку средствата за идентификација се нечитливи, сериозно оштетени или изгубени, мора во најкраток можен рок да се аплицира замена која има различен код од оригиналните средства за идентификација под услов следливоста да не е компрометирана, особено во случај кога има животни кои се идентификувани согласно со ставот (4) од овој член.

(11) Апликацијата на средствата за идентификација наведени во ставот (3) од овој член ја вршат овластени организации од членот 21 на овој закон.

(12) По исклучок од ставот (11) на овој член одгледувачот ја врши апликацијата на средствата за идентификација на животните од ставот (5) на овој член, во одгледувалишта кои чуваат повеќе од 50 овци и кози идентификувани со второ средство за идентификација од ставовите (3) и (4) на овој член. Одгледувачот ја врши апликацијата на средствата за идентификација исклучиво на животните од своето одгледувалиште и не смее да ги продава или на било кој друг начин отуѓува задолжените средства за идентификација.

(13) За животни увезени од земји кои го применуваат системот на електронска идентификација одобрен од Европската унија и во согласност со стандардите пропишани од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, мора да се осигура дека индивидуалниот број на електронската идентификација и карактеристиките на употребеното средство се наведени во соодветниот сертификат.

(14) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува периодот од раѓање или увоз до прво обележување, формата и содржината на средствата за идентификација, начинот на апликација и

замена на средствата за идентификација на животните од видовите овци и кози, како и висината на надоместокот за издавање на замена на средства за идентификација што треба да ја плати одгледувачот кој не може да биде повисок од објективно направените трошоци."

Член 10

Членот 11 се менува и гласи:

"(1) Секој одгледувач на животни од видовите овци и кози, освен превозникот, мора да води тековно надополнет регистар на одгледувалиште, кој ќе ги содржи најмалку информациите пропишани од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и информациите од контролите спроведени од надлежниот орган.

(2) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да бара одгледувачите во регистарот да внесуваат дополнителни информации покрај наведените во ставот (1) од овој член.

(3) Регистарот на одгледувалиште од ставот (1) на овој член мора да биде во форма одобрен од надлежниот орган, кој се води рачно или компјутерски и на барање на надлежниот орган мора да е секогаш достапен на одгледувалиштето во минимален период одреден од надлежниот орган, но кој не може да биде пократок од три години од денот кога последното животно го напуштило одгледувалиштето.

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да одобри регистарот на одгледувалиште да биде факултативен, штом компјутерската база на податоци ќе биде оперативна.

(5) Секој одгледувач мора да го извести надлежниот орган, на негово барање, со сите информации во врска со потеклото, идентификацијата и каде што е потребно, дестинацијата на животните кои одгледувачот ги поседувал, чувал, транспортирал или заклал во последните три години.

(6) По исклучок од ставот (1) на овој член министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да одобри во случаите од членот 4 став (3) на овој закон да се продолжи максималниот период од појавувањето на настанот до внесувањето во регистарот или до известувањето на надлежниот орган, но не подолго од шест месеца.

(7) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува формата, содржината, начинот и постапката на водење на регистарот на одгледувалиште."

Член 11

Членот 12 се менува и гласи:

"(1) Секое движење на животните од видовите овци и кози меѓу две одгледувалишта на територијата на Република Македонија, мора да биде придружено со документ за движење пополнет и потпишан од одгледувачот.

(2) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува формата и содржината на документите за движење.

(3) Надлежниот орган може да бара одгледувачите да внесуваат дополнителни информации во документот за движење, покрај пропишаните или да бара таквите информации да бидат додадени.

(4) Одгледувачот на одредишното одгледувалиште мора да ги чува документите за движење во минимален период од одреден од надлежниот орган, но кој не смее да биде пократок од три години. На барање на надлежниот орган одгледувачот треба да достави копија од документот.

(5) По исклучок од ставот (1) на овој член министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да одобри документот за движење да биде факултативен, штом компјутерската база на податоци која ги содржи бараните информации, освен потписот на одгледувачот, ќе биде оперативна."

Член 12

Членот 13 се менува и гласи:

"(1) Надлежниот орган ќе воспостави компјутерска база на податоци која ги содржи податоците пропишани од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(2) Секој одгледувач на животни, со исклучок на превозници, мора, во период од 30 дена што се однесува на информациите поврзани со одгледувачот и во период од седум дена што се однесува на информациите поврзани со движење на животните, да го извести надлежниот орган со:

а) информациите за упис во централниот регистар на одгледувалишта на животни наведени во членот 5 став (2) од овој закон и за воспоставување на базата на податоци наведена во ставот (1) од овој член;

б) податоците за движењето при движење на животните како што е наведено во документот за движење од членот 12 став (1) на овој член и

в) дополнителни информации, доколку исклучокот наведен во ставот (4) од овој член се применува.

(3) Надлежниот орган може, за свои потреби, да воспостави компјутерска база на податоци која ќе ги содржи минимум информациите кои се однесуваат за секое животно, пропишани од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(4) Надлежниот орган може да бара одгледувачите да внесуваат дополнителни информации во компјутерската база на податоци, наведени во ставовите (1) и (3) од овој член.

(5) Податоците од ставот (1) на овој член мора да се чуваат во базата на податоци најмалку три години од смртта на животното, односно од моментот кога во одгледувалиштето повеќе нема животни.

(6) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува формата, содржината, начинот и постапката на водење на компјутерската база на податоци."

Член 13

Во членот 17 ставот (2) се менува и гласи:

"Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да спроведе соодветна обука и да даде инструкции и упатства за примена на релевантните одредби од овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон."

Член 14

Во членот 18 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

"Средствата за администрирање и одржување на системот за идентификација и регистрација на животните се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, и тоа за:

а) идентификација и регистрација на животните од видот говеда до 2008 година и

б) идентификација и регистрација на животните од видовите овци и кози до 2010 година.

Основните и оперативните трошоци за одржување на системот за идентификација и регистрација на животните се на товар на одгледувачите и тоа за:

а) животните од видот говеда:

- 25 % во 2009 година,

- 50 % во 2010 година,

- 75% во 2011 година и

- 100% во 2012 година и натаму и

б) животните од видот овци и кози:

- 25% во 2011 година,

- 50% во 2012 година,

- 75% во 2013 година и

- 100% во 2014 година и натаму."

Член 15

Во членот 19 став (1) зборовите: "Управата за ветеринарство" се заменуваат со зборовите: "надлежниот орган".

Член 16

Членот 21 се менува и гласи:

"(1) Идентификацијата и регистрацијата на животните, согласно со овој закон, ја вршат овластени организации кои претходно склучиле договор со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за спроведување на ветеринарно-санитарни мерки од јавен интерес согласно со прописите за ветеринарно здравство, по исклучок на животните од видовите овци и кози од членот 10 став (12) на овој закон.

(2) Овластените организации од ставот (1) на овој член се должни:

- да го евидентираат раѓањето на новородено животно во компјутерската база на податоци веднаш, но не подоцна од пет дена од денот на известувањето од страна на одгледувачот,

- да ги пренесуваат податоците и доставуваат документите до надлежниот орган за промените на одгледувалиштата и животните веднаш, но не подоцна од пет дена од приемот на податоците, и тоа: а) за животни: идентификувани животни, движење, угинување и слично и б) за одгледувалиште: промена на сопственост, регистрација на ново одгледувалиште, прекин на работа на одгледувалиште,

- да ги доставуваат документите од системот за идентификација и регистрација на животните до одгледувачот, документи за движење, регистар на одгледувалиште, во рок од најмногу десет дена од приемот,

- да го издаваат привременiot документ за движење во име на надлежниот орган и

- совесно да ги чуваат и водат евиденција за задолжените ушни маркици и другите средства за идентификација, како и на другите документи од системот за идентификација и регистрација на животните."

Член 17

Во членот 22 став (1) зборовите: "Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство" се заменуваат со зборовите: "надлежниот орган".

Член 18

Во членот 23 став (2) алинеја 2 зборот "млекарници" се брише.

Член 19

Членот 24 се менува и гласи:

"(1) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува минималниот број на инспекциски контроли кои треба да се спроведат со цел да се обезбеди правилно спроведување на системот за идентификација и регистрација на животните, пропишан со овој закон. Инспекциските контроли секоја година мора да опфаќаат најмалку 10% од одгледувалиштата кои се наоѓаат на територијата на Република Македонија. Минималната стапка на контроли мора да биде зголемена онаму каде што е утврдено дека идентификацијата и регистрацијата на животните не е во согласност со овој закон.

(2) По исклучок на ставот (1) од овој член кога компјутерската база на податоци ќе биде целосно оперативна, инспекциските контроли може да се намалат на најмалку 5% од одгледувалиштата.

(3) Надлежниот орган ги спроведува инспекциските контроли врз основа на анализи на ризик, во кои ќе се земат предвид сите важни фактори, вклучувајќи ги и бројот на животните на едно одгледувалиште и бројот на животните идентификувани на едно одгледувалиште, здравјето на луѓето и здравјето на животните, значителни промени во споредба со изминатите години, резултатите од контролите спроведени во претходните години, а особено водење на регистрите на одгледувалиште, правилно чување на пасошите на животните на одгледувалиштата и правилна комуникација со надлежниот орган и други критериуми кои ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(4) Инспекциската контрола ги опфаќа сите животни на одгледувалиштето за кои е предвидена идентификација според овој закон.

(5) По исклучок од ставот (4) на овој член доколку од практични причини не е можно да се соберат животните на одгледувалиштето во период од 48 часа, надлежниот орган може да обезбеди соодветен систем за избор, доколку се осигура задоволително ниво на контрола.

(6) Инспекциските контроли, по правило, претходно не се најавуваат. Во случај на нивно претходно најавување, тие мора да се ограничат на што е можно пократок период кој не смее да надмине 48 часа.

(7) За секоја извршена инспекциска контрола се составува стандардизиран записник пропишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во кој се наведуваат резултатите од контролите, причината за контролите и утврдените неправилности. На одгледувачот или неговиот претставник мора да му се даде можност да го потпише записникот и, каде што е соодветно, да се дадат нејзини/негови забелешки на содржината на истиот.

(8) Надлежниот орган поднесува годишен извештај до 30 април секоја година, давајќи податоци за следново:

- а) бројот на одгледувалишта во Република Македонија;

- б) бројот на инспекциски контроли согласно со членот 23 од овој закон;

- в) бројот на животни врз кои е извршена контрола;

- г) прекршоци и

- д) изречени мерки согласно со членот 25 од овој закон.

(9) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува општите правила за мониторинг и инспекциска контрола, за минимална зачестеност на инспекциска контрола, за факторите кои треба да се земат предвид при спроведување на анализа на ризик, за животните кои треба да бидат опфатени, за дозволеното време за најава на инспекциската контрола и за содржината и формата на записникот за инспекциска контрола и годишниот извештај."

Член 20

Во членот 25 ставови (1) и (4) зборот "член 4" се заменува со зборовите: "членовите 6, 7, 8, 10, 11 и 12".

Во ставот (3) зборот "член 4" се заменува со зборовите: "членовите 6, 7, 8, 10, 11 и 12", а зборот "само" се брише.

Во ставот (4) зборот "член 4" се заменува со зборовите: "членовите 6, 7, 8, 10, 11 и 12".

Во ставот (5) зборовите: "Управа за ветеринарство" се заменуваат со зборовите: "надлежен орган (или овластена организација)", а зборовите: "член 7 и 11" се заменуваат со зборовите: "членовите 7, 9, 11 и 13".

Во ставот (6) зборовите: "Управа за ветеринарство" се заменуваат со зборовите: "надлежен орган (или овластена организација)", а зборовите: "член 7 и 11" се заменуваат со зборовите: "членовите 7, 9 и 11".

Во ставот (7) зборовите: "член 18" се заменуваат со зборовите: "член 6 став 11, член 8 став (10) и член 10 став (14)", а зборовите: "Управата за ветеринарство" се заменуваат со зборовите: "надлежниот орган".

Член 21

Називот на Главата VII и членот 27 се менуваат и гласат:

"VII. Прекршочни одредби

Член 27

(1) Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

- а) не го идентификува животното согласно со членот 6 ставови (1) до (5) од овој закон;

б) ги отстранува или заменува средствата за идентификација на животното без дозвола на надлежниот орган согласно со членот 6 став (10) од овој закон;

в) не води и не го одржува тековно регистарот на одгледувалиште со податоците наведени во членот 7 од овој закон;

г) не го известува надлежниот орган за секое движење во и од одгледувалиште и за сите раѓања и смрт на животни на одгледувалиштето согласно со членовите 7 став (1) и 9 став (2) од овој закон;

д) не го пополни и потпише, не го врати, односно предаде пасошот согласно со членот 8 ставови (1), (3), (4), (5) и (6) од овој закон;

ѓ) не го потполни и потпише, не го врати или предаде привремениот документ за движење согласно со членот 8 ставови (8) и (9) од овој закон;

е) го користи привремениот документ за движење повеќе од два пати, како што е пропишано во членот 8 став (8) од овој закон;

ж) не дозволи вршење на инспекциски надзор согласно со членовите 23 и 24 од овој закон и

з) не ги извршува должностите согласно со членот 21 став (2) алинеи од 1 до 5 од овој закон.

(2) За прекршоците од ставот (1) на овој член ќе се изрече глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок и на одговорното лице во правното лице.

(3) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на правното лице прекршочниот орган за поведување и водење на прекршочната постапка може да изрече и прекршочна санкција, забрана на вршење на дејност за време од три дена до 15 дена.

(4) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на одговорното лице во правното лице судот ќе му изрече и прекршочна санкција, забрана за вршење на професија или должност за време од шест месеца до една година."

Член 22

По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи:

"Член 27-а

(1) Глоба во износ од 500 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

а) не го идентификува животното согласно со членот 10 ставови (1), (2), (3), (4), (5), (6), (9) и (12) од овој закон;

б) ги отстранува или заменува средствата за идентификација на животното без дозвола на надлежниот орган согласно со членот 10 став (10) од овој закон;

в) не води и не го одржува тековно регистарот на одгледувалиштето со податоците наведени во членот 11 од овој закон;

г) не го известува надлежниот орган за потеклото, идентификацијата и дестинацијата на животните кој одгледувачот ги поседувал, чувал, транспортирал или заклал согласно со членот 11 став (5) од овој закон;

д) не го пополни и потпише, не го врати, односно предаде документот за движење согласно со членот 12 ставови (1) и (4) од овој закон и

ѓ) не го известува надлежниот орган за секое движење во и од одгледувалиштето согласно со членот 13 став (2) од овој закон.

(2) За прекршоците од ставот (1) на овој член ќе се изрече глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок и на одговорното лице во правното лице.

(3) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на правното лице прекршочниот орган за поведување и водење на прекршочната постапка може да изрече и прекршочна санкција, забрана на вршење на дејност за време од три до 15 дена.

(4) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на одговорното лице во правното лице судот ќе му изрече и прекршочна санкција, забрана за вршење на професија или должност за време од шест месеца до една година."

Член 23

Членот 28 се менува и гласи:

"(1) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако стори некое од дејствијата од членот 27 став (1) точки б) и ж) на овој закон.

(2) Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако стори некое од дејствијата од членот 27 став (1) точка а) на овој закон.

(3) Глоба во износ од 15 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако стори некое од дејствијата од членот 27 став (1) точки в), г), д), ѓ) и е) на овој закон.

(4) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако стори некое од дејствијата од членот 28 став (1) точка б) на овој закон.

(5) Глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако стори некое од дејствијата од членот 28 став (1) точка а) на овој закон.

(6) Глоба во износ од 15 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако стори некое од дејствијата од членот 28 став (1) точки в), г), д) и ѓ) на овој закон."

Член 24

Членот 29 се менува и гласи:

"Ветеринарниот инспектор може на одговорното лице во правното лице, да му изрече глоба на самото место за дејствијата од членот 27 став (1) на овој закон до 300 евра во денарска противвредност."

Член 25

По членот 30 се додава нов член 30-а, кој гласи:

"Член 30-а

(1) Прекршочен орган за поведување и водење на прекршочна постапка за прекршоците од членовите 27 ставови (1), (2) и (3), 28 ставови (1), (2) и (3) и 29 на овој закон е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(2) Постапката од ставот (1) на овој член ја води петчлена Комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство."

Член 26

По членот 31 се додава нов член 31-а, кој гласи:

"Член 31-а

(1) За прекршоците пропишани во овој закон, прекршочниот орган може да спроведе постапка за посредување и постигнување согласност со сторителот на прекршокот.

(2) Постапката за посредување и постигнување согласност со сторителот на прекршокот ја води тричлена посебна Комисија за посредување составена од вработени лица во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство."

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E KAFSHËVE

Neni 1

Në Ligjin për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 69/2004), në nenin 2, në alinenë 8, në fund të fjalisë lidhëza "dhe" fshihet, ndërsa në alinenë 9, pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Pas alinesë 9 shtohet alineja e re 10, si vijon:

"- "Organ kompetent" është Drejtoria e Veterinarisë."

Neni 2

Në nenin 4 paragrafin (1) pikën 1, në fund të fjalisë pikëpresja fshihet dhe shtohen fjalët: "dhe mjetet për identifikimin grupor të kafshëve nga llojet e dhenve dhe të dhive".

Pas paragrafit (3), shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Rritësi është përgjegjës për identifikimin dhe regjistrimin me kohë të kafshëve, mbajtjen e regjistrave të vendeve të rritjes dhe dorëzimin e të dhënave në Regjistrin qendror të vendeve të rritjes së kafshëve dhe në bazën kompjuterike të të dhënave."

Neni 3

Në nenin 5 paragrafi (1), pas fjalëve: "regjistrin e" shtohen fjalët: "të gjitha", pas fjalëve: "vendet e rritjes" shtohen fjalët: "dhe rritësit", ndërsa në fund të fjalisë pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "me përjashtim të transportuesve".

Në paragrafin (2) para alinesë 1, shtohet alineja e re, si vijon:

"- koordinatat gjeografike ose treguesin përkatës, për lokalitetin gjeografik të vendit të rritjes".

Në paragrafin (3) fjalët: "Drejtoria e Veterinarisë" zëvendësohen me fjalët: "Regjistrin qendror të vendeve të rritjes së kafshëve", fjala "e cila" zëvendësohen me fjalën "i cili".

Neni 4

Pas nenit 5 shtohet neni i ri 5-a si vijon:

"Neni 5-a

(1) Identifikimi elektronik është i obligueshëm për të gjitha llojet e kafshëve, duke filluar nga data e përcaktuar për çdo lloj të kafshëve, në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni.

(2) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave i përcakton mënyrën, procedurën dhe përmbajtjen e identifikimit elektronik, si dhe datën e fillimit të identifikimit elektronik për çdo lloj të kafshëve."

Neni 5

Në titullin e nenit 6 fjalët: "- shenjat e veshëve" fshihen.

Në nenin 6, paragrafi (1) ndryshon si vijon:

"Secila kafshë nga lloji i gjedheve, doemos duhet të identifikohet me mjetet për identifikim, të lejuara nga organi kompetent, edhe atë me:

- shenjat e veshëve dhe/ose
- identifikues elektronik."

Pas paragrafit (1), shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Nëse përdoren dy shenja të veshëve, ato vihen në secilin vesh."

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4).

Në paragrafin (4), i cili bëhet paragraf (5), fjalët: "shenjat e veshëve" zëvendësohen me fjalët: "mjetet për identifikim".

Në paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (6), fjalët: "shenjat e veshëve" zëvendësohen me fjalët "mjetet për identifikim".

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).

Në paragrafin (7) i cili bëhet paragraf (8), fjalët: "paragrafi (5)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (6)".

Paragrafi (8) bëhet paragraf (9).

Në paragrafin (9) i cili bëhet paragraf (10), në rreshtin e parë, të tretë, të dhjetë dhe të dymbëdhjetë, fjalët: "shenjat e veshëve" zëvendësohen me fjalët: "mjetet për identifikim", ndërsa në rreshtin e dytë, të pestë dhe të tetë, fjalët: "Drejtoria e Veterinarisë" zëvendësohen me fjalët: "organi kompetent".

Paragrafi (10) i cili bëhet paragraf (11), ndryshon si vijon:

"(11) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e përcakton formën dhe përmbajtjen, afatin dhe mënyrën e aplikimit të mjeteve për identifikimin e kafshëve nga lloji i gjedheve, si dhe lartësinë e kompensimit për lëshimin e zëvendësimit të mjeteve për identifikim, që duhet ta paguajë rritësi i kafshëve, i cili nuk mund të jetë më i lartë se shpenzimet objektive të bëra."

Neni 6

Në nenin 7 në paragrafët (1), (2) dhe (3) fjalët: "Drejtoria e Veterinarisë" zëvendësohen me fjalët: "organi kompetent".

Neni 7

Neni 8 ndryshon si vijon:

"(1) Për secilin gjedh që doemos duhet të identifikohet, organi kompetent lëshon pasaportë, në afat prej 35 ditësh pas njoftimit për lindjen e tij, ose në rastin e gjedhit të importuar në afatin prej 35 ditësh pas paraqitjes së identifikimit të përsëritur, përkatësisht regjistrimit. Rritësi i kafshëve është i obliguar që ta nënshkruajë pasaportën pas pranimit të tij.

(2) Në rastet kur gjedhet e importuara janë të shënuara sipas rregullave ligjore për identifikimin dhe regjistrimin e gjedheve në Unionin Evropian, pasaporta që e shoqëron kafshën dorëzohet në organin kompetent, i cili të njëjtën e kthen në vendin që e ka lëshuar.

(3) Gjedhi gjatë çdo qarkullimi, doemos duhet të shoqërohet me pasaportën e vet. Në rastin e furnizimit, rritësi është i obliguar që ta përditësojë pasaportën me futjen e të dhënave të tij, dhe të dhënave për vendin e tij të ruajtjes dhe të njëjtin ta nënshkruajë.

(4) Në rastin e ngordhjes së gjedhit, rritësi doemos duhet ta shënojë datën e ngordhjes dhe t'ia kthejë pasaportën organit kompetent, në afat prej shtatë ditësh pas ngordhjes së gjedhit. Nëse gjedhi dërgohet në thertore, thertorja është përgjegjëse për shënimin e datës së therjes dhe kthimin e pasaportës në organin kompetent.

(5) Gjatë eksportit të gjedheve, pasaporta e shoqëron gjedhin në vendin e importit.

(6) Në rast se pasaporta humbet, dëmtohet, nuk lexohet, prishet ose vidhet, rritësi i gjedheve doemos duhet të kërkojë dublikatën e pasaportës, jo më vonë se shtatë ditë nga vërejtja e ndodhisë. Organi kompetent do ta lëshojë dublikatën e pasaportës, në afatin më të shkurtër të mundshëm, që nuk mund të jetë më i gjatë se shtatë ditë, në të cilin nuk shënohet numri rendor i dublikatës, ndërsa pasaporta origjinale nuk vlen më tej. Rritësi është i obliguar që ta nënshkruajë dublikatën e pasaportës pas pranimit të saj, ndërsa pasaportën e dëmtuar dhe të palexueshme, t'ia kthejë organit kompetent.

(7) Nëse viçi më i ri se 42 ditë, lëviz nga një vend në vendin tjetër të rritjes dhe nëse për atë nuk është lëshuar pasaportë, organi kompetent për atë do të lëshojë dokumentin e përkohshëm, që do t'i përmbajë të dhënat që i përmban pasaporta.

(8) Viçi i shoqëruar me dokumentin e përkohshëm për qarkullim, nuk guxon të lëvizë në më shumë se dy vende për rritjen e kafshëve. Lëvizja ndërmjet dy vendeve të rritjes përmes tregut të kafshëve ose qendrës për grumbullimin e viçave, konsiderohet si një lëvizje, me kusht që tregu i kafshëve ose qendra për grumbullimin e viçave, me kërkesë në organin kompetent, të mund të

paraqesë të dhëna të plota për transaksionet e kryera në kuadër të tregut ose të qendrës. Rritësi është i obliguar që ta përditësojë dokumentin e përkohshëm për qarkullim, me futjen e të dhënave të tij dhe të dhënave për vendin e tij të rritjes së kafshëve dhe të njëjtin ta nënshkruajë.

(9) Rritësi është i obliguar që dokumentin nga paragrafi (7) i këtij neni, ta dorëzojë në organin kompetent kur viçi do t'i mbushë 42 ditë ose në afat prej shtatë ditësh në rastin e ngordhjes së viçit pa i mbushur 42 ditë. Nëse viçi ende është gjallë, organi kompetent do të lëshojë pasaportë në afatin prej 14 ditësh, pas pranimit të dokumentit të përkohshëm. Në pasaportë regjistrohen të dhënat për të gjitha lëvizjet e viçit, të shënuara në dokumentin e përkohshëm.

(10) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e përcakton formën, përmbajtjen, mënyrën dhe procedurën për lëshimin dhe heqjen e dokumenteve për qarkullim, si dhe lartësinë e kompensimit për lëshimin e dublikatës së pasaportës nga paragrafi (6) i këtij neni, dhe të dokumentit të përkohshëm nga paragrafi (7) i këtij neni, që duhet ta paguajë rritësi i kafshëve, i cili nuk mund të jetë më i lartë se shpenzimet objektive të bëra.”

Neni 8

Në nenin 9, në paragrafin (1), fjalët: “Drejtoria e Veterinarisë” zëvendësohen me fjalët: “organi kompetent”.

Pas paragrafit (1), shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

“(2) Rritësi i kafshëve është i obliguar që ta njoftojë organin kompetent për të gjitha lëvizjet në dhe jashtë vendit të rritjes dhe për çdo lindje dhe ngordhje të kafshëve në vendin e rritjes, bashkë me datat e këtyre ngjarjeve, në afat prej shtatë ditësh nga ndodhja e ngjarjes. Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, mund ta vazhdojë periudhën maksimale dhe të sigurojë rregulla të veçanta të zbatueshme për lëvizjen e gjedheve kur shkojnë për verim në zona të ndryshme malore.”

Pas paragrafit (2) i cili bëhet paragraf (3), shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

“(4) Organi kompetent mund të përcaktojë që rritësit e kafshëve, të fusin të dhëna plotësuese në bazën kompjuterike të të dhënave për kafshët nga lloji i gjedheve.”

Paragrafi (3) i cili bëhet paragraf (5), ndryshon si vijon:

“(5) Të dhënat nga paragrafi 1 i këtij neni, doemos duhet të ruhen në periudhën minimale të përcaktuar nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, që përfshin së paku 3 vjet të kaluara pa kafshë në vendin e rritjes së kafshëve.”

Paragrafi (4) bëhet paragraf (6).

Neni 9

Neni 10 ndryshon si vijon:

“(1) Secila kafshë nga lloji i dhenve dhe dhive, doemos duhet të identifikohet me mjete për identifikim të lejuara nga organi kompetent, në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni, në afatin prej gjashtë muajsh nga lindja, dhe në çdo rast para se kafsha ta lëshojë vendin e rritjes ku ka lindur.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, mund ta lejojë vazhdimin e periudhës për kafshët e rritura në mënyrë ekstensive dhe që kanë kullotur të lira, por jo më gjatë se 12 muaj nga lindja.

(3) Kafshët nga lloji i dhenve dhe i dhive, doemos duhet të identifikohen me:

- shenjën e veshit si mjet i parë për identifikim, i lejuar nga organi kompetent, përveç në rastet kur kafshët nuk kanë veshë, ose ka veshë shumë të vegjël për vënien e shenjave të veshit, atëherë shfrytëzohen mjetet alternative për identifikim, të përcaktuara nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave;

- identifikues elektronik si mjet i dytë për identifikim, i lejuar nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe

(4) Deri në aplikimin e identifikimit elektronik, sipas nenit 5-a të këtij ligji, mjet i dytë për identifikim është shenja e veshit, përveç në rastin kur kafshët nga lloji i dhenve dhe i dhive, janë të dedikuara për eksport, ose nuk kanë veshë, ose kanë veshë shumë të vegjël për vënien e shenjave të veshit.

(5) Për kafshët e dedikuara për therje para moshës 12 muajshe, dhe të cilat nuk janë të dedikuara për eksport, mënyra për identifikim doemos duhet të lejohet nga organi kompetent, si alternativë për mjetet e identifikimit të shënuara në paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni.

(6) Secila kafshë e importuar nga llojet e dhenve dhe të dhive, që e ka kaluar kontrollin e veterinarisë në inspeksionin kufitar të veterinarisë, në pajtim me Ligjin për shëndetësinë veterinare, dhe e cila mbetet në territorin e Republikës së Maqedonisë, në vendin e destinuar të rritjes së kafshëve, identifikohet në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni, në periudhën jo më të gjatë se 14 ditë nga kontrolli veterinarik i inspeksionit veterinar, dhe në çdo rast para lëshimit të vendit të rritjes së kafshëve.

(7) Identifikimi origjinal i vendosur nga vendi i origjinës, doemos duhet të regjistrohet në bazën kompjuterike të të dhënave, si dhe në regjistrin për vendin e rritjes së kafshëve, bashkë me kodin për identifikim, të ndarë gjatë arritjes në vendin e parë të rritjes nga zbarkimi në Republikën e Maqedonisë.

(8) Me përjashtim nga paragrafi (6) i këtij neni, kafsha nga lloji i dhenve dhe i dhive, nuk ka nevojë të identifikohet nëse drejtpërdrejt transportohet nga vendkalimi kufitar deri në thertore, ku është kryer kontrolli veterinarik, dhe kafsha është thërrur në afatin prej pesë ditësh pune, pas kryerjes së kontrollit.

(9) Secila kafshë e importuar e cila rrjedh nga vendi ku zbatohet sistemi për identifikimin dhe regjistrimin e dhenve dhe dhive, i Unionit Evropian, e mban regjistrimin e saj origjinal.

(10) Mjetet për identifikim nuk guxojnë të mënjanojnë ose të zëvendësojnë pa lejen e organit kompetent. Nëse mjetet për identifikim janë të palexueshme, të dëmtuara seriozisht ose të humbura, doemos duhet që në afatin sa më të shkurtër të mundshëm, të aplikohet zëvendësimi që ka kod të ndryshëm nga mjetet origjinale për identifikim, me kusht që rrjedhoja të mos jetë e komprometuar, veçanërisht në rastin kur ka kafshë që janë të identifikuar në pajtim me paragrafin (4) të këtij neni.

(11) Aplikimin e mjeteve për identifikim, të shënuara në paragrafin 3 të këtij neni, e kryejnë organizatat e autorizuar nga neni 21 i këtij ligji.

(12) Me përjashtim nga paragrafi (11) i këtij neni, rritësi i kafshëve e kryen aplikimin e mjeteve për identifikimin e kafshëve nga paragrafi (5) i këtij neni, në vendet e rritjes që ruajnë më shumë se 50 dhen dhe dhi, të identifikuar me mjetin e dytë për identifikim nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni. Rritësi i kafshëve, e kryen aplikimin e mjeteve për identifikim ekskluzivisht në kafshët nga vendi i tij i rritjes, dhe nuk guxon që t'i shesë ose në çfarëdo mënyre tjetër t'i tjetërsojë mjetet e identifikimit me të cilat është ngarkuar.

(13) Për kafshët e importuara nga vendet që e zbatojnë sistemin e identifikimit elektronik të lejuar nga Unioni Evropian, dhe në pajtim me standardet e përcaktuara nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, doemos duhet të sigurohet se numri individual i identifikimit elektronik dhe karakteristikat e mjetit të përdorur, janë të shënuar në certifikatën përkatëse.

(14) Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e përcakton periudhën nga lindja ose importi deri në shënimin e parë, formën dhe përmbajtjen e mjeteve për identifikim, mënyrën e aplikimit dhe zëvendësimit të mjeteve për identifikimin e kafshëve nga lloji i dhenve dhe dhive, si dhe lartësinë e kompensimit për lëshimin e zëvendësimit të mjeteve për identifikim që duhet ta paguajë rritësi i kafshëve, i cili nuk mund të jetë më i lartë se shpenzimet objektive të bëra.”

Neni 10

Neni 11, ndryshon si vijon:

“(1) Secili rritës i kafshëve nga llojet e dhenve dhe dhive, përveç transportuesit, doemos duhet ta mbajë regjistrin të plotësuar rrjedhës të vendit për rritjen e kafshëve, i cili do t'i përmbajë së paku informatat e përcaktuara nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, si dhe informatat e kontrolleve të realizuara nga organi kompetent.

(2) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, mund të kërkojë që rritësit e kafshëve në regjistër të fusin informata plotësuese, krahas të shënuarave në paragrafin (1) të këtij neni.

(3) Regjistri i vendit të rritjes së kafshëve nga paragrafi (1) i këtij neni, doemos duhet të jetë në formën e lejuar nga organi kompetent, i cili udhëhiqet me dorë ose në mënyrë kompjuterike, dhe me kërkesën e organit kompetent doemos duhet të jetë përherë i kapshëm në vendin e rritjes së kafshëve, në periudhën minimale të caktuar nga organi kompetent, por e cila nuk mund të jetë më e shkurtër se tre vjet nga dita kur kafsha e fundit e ka lëshuar vendin e rritjes.

(4) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, mund të lejojë që regjistri i vendit të rritjes të jetë fakultativ sapo të bëhet operative baza kompjuterike e të dhënave.

(5) Secili rritës doemos duhet ta njoftojë organin kompetent me kërkesën e tij, me të gjitha informatat lidhur me originën, identifikimin dhe ku ka nevojë, destinimin e kafshëve të cilat rritësi i ka poseduar, ruajtur, transportuar ose i ka therur, në tre vitet e fundit.

(6) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave mund të lejojë, në rastet nga neni 4 paragrafi (3) i këtij ligji, të vazhdohet periudha maksimale nga paraqitja e ngjarjes deri në futjen në regjistër ose deri në njoftimin e organit kompetent, por jo më gjatë se 6 muaj.

(7) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e përcakton formën, përmbajtjen, mënyrën dhe procedurën e mbajtjes së regjistrit të vendit për ruajtjen e kafshëve.”

Neni 11

Neni 12 ndryshon si vijon:

“(1) Secila lëvizje e kafshëve nga llojet e dhenve dhe dhive, ndërmjet dy vendeve të rritjes në Republikën e Maqedonisë, doemos duhet të shoqërohet me dokumentin për qarkullim, të plotësuar dhe të nënshkruar nga rritësi i kafshëve.

(2) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, e përcakton formën dhe përmbajtjen e dokumenteve për qarkullim.

(3) Organi kompetent mund të kërkojë që rritësit të fusin informata plotësuese në dokumentin për qarkullim, krahas të përcaktuarave ose të kërkojë që informatat e atilla të shtohen.

(4) Rritësi i kafshëve i vendit destinues të rritjes, doemos duhet t'i ruajë dokumentet për qarkullim në periudhën minimale të caktuar nga organi kompetent, por e cila nuk mund të jetë më e shkurtër se tre vjet. Me kërkesën e organit kompetent, rritësi duhet ta dorëzojë kopjen e dokumentit.

(5) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave mund të lejojë që dokumenti për qarkullim të jetë fakultativ pasi që baza kompjuterike e të dhënave që i përmban informatat e kërkuara, përveç nënshkrimit të rritësit, do të bëhet operative.”

Neni 12

Neni 13 ndryshon si vijon:

“(1) Organi kompetent do ta vendosë bazën kompjuterike të të dhënave, e cila i përmban të dhënat e përcaktuara nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

(2) Secili rritës i kafshëve, me përjashtim të transportuesve, doemos duhet që në periudhën prej 30 ditësh që ka të bëjë për informatat lidhur me ruajtësin e kafshëve, dhe në periudhën prej shtatë ditësh që ka të bëjë me informatat lidhur me lëvizjen e kafshëve, ta njoftojë organin kompetent me:

a) informatat për regjistrimin në regjistrin qendror të vendeve të rritjes së kafshëve, të shënuara në nenin 5 paragrafi (2) i këtij ligji, dhe për vendosjen e bazës së të dhënave, të shënuar në paragrafin (1) të këtij neni.

b) të dhënat për qarkullimin gjatë qarkullimit të kafshëve, siç është shënuar në dokumentin për qarkullim nga neni 12 paragrafi (1) i këtij neni;

v) informatat plotësuese, nëse përjashtimi i shënuar në paragrafin (4) të këtij neni, zbatohet.

(3) Organi kompetent mundet që për nevojat e veta ta vendosë bazën kompjuterike të të dhënave, e cila do t'i përmbajë informatat minimale që kanë të bëjnë për secilin kafshë, të përcaktuara nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

(4) Organi kompetent mund të kërkojë që rritësit të fusin informata plotësuese në bazën kompjuterike të të dhënave, të shënuara në paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni.

(5) Të dhënat nga paragrafi (1) i këtij neni, doemos duhet të ruhen në bazën e të dhënave, së paku tre vjet nga ngordhja e kafshës, përkatësisht nga momenti kur në vendin e rritjes së kafshëve nuk ka më kafshë.”

(6) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e përcakton formën, përmbajtjen, mënyrën dhe procedurën e udhëheqjes së bazës kompjuterike të të dhënave.”

Neni 13

Në nenin 17, paragrafi (2) ndryshon si vijon:

“Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave mund të zbatojë trajnim përkatës dhe të japë instruksione dhe udhëzime për zbatimin e dispozitave relevante nga ky ligj dhe të akteve nënligjore të miratuara në bazë të këtij ligji.”

Neni 14

Në nenin 18 paragrafët (2) dhe (3) ndryshojnë si vijojnë:

“Mjetet për administrim dhe mirëmbajtje të sistemit për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë edhe atë për:

a) identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve nga lloji i gjedheve deri në vitin 2008 dhe

b) identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve nga llojet e dhenve dhe dhive deri në vitin 2010.”

Shpenzimet themelore dhe operative për mirëmbajtjen e sistemit për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve janë në barrë të rritësve të kafshëve edhe atë për:

a) kafshët nga lloji i gjedheve

- 25% në vitin 2009

- 50% në vitin 2010

- 75% në vitin 2011

- 100% në vitin 2012 dhe më tutje, dhe

b) kafshët nga lloji i dhenve dhe dhive

- 25% në vitin 2011

- 50% në vitin 2012

- 75% në vitin 2013 dhe

- 100% në vitin 2014 dhe më tutje”

Neni 15

Në nenin 19 paragrafin (1) fjalët: "Drejtoria për veterinar" zëvendësohen me fjalët: "organi kompetent".

Neni 16

Neni 21 ndryshohet si vijon:

“(1) Identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve në pajtim me këtë ligj e bëjnë organizatat e autorizuar të cilat paraprakisht kanë lidhur marrëveshje me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave për zbatimin e masave sanitare-veterinare me interes publik në pajtim me dispozitat për shëndetësi veterinar, me përjashtim të kafshëve nga llojet e dhenve dhe dhive nga neni 10 paragrafi (12) i këtij ligji.

(2) Organizatat e autorizuar nga paragrafi 1 i këtij neni janë të detyruara:

- ta evidentojnë menjëherë kafshën e porsalindur në bazën kompjuterike të të dhënave, por jo më vonë se pesë ditë nga dita e njoftimit nga ana e rritësit të kafshëve,
- t'i bartin të dhënat dhe t'ia dorëzojnë dokumentet organit kompetent për ndryshimet e vendit për rritjen e kafshëve dhe kafshët menjëherë, por jo më vonë se pesë ditë nga pranimi i të dhënave edhe atë: a) për kafshë: kafshë të identifikuar, lëvizje, ngordhje dhe ngjashëm; b) për vendin e rritjes së kafshëve: ndryshimin e pronësisë, regjistrimin e vendit të ri për rritjen e kafshëve, ndërprerjen e punës së vendit për rritjen e kafshëve,
- t'ia dorëzojnë dokumentet nga sistemi për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve rritësit të kafshëve, dokumentet për lëvizje, regjistrin e vendit për rritjen e kafshëve, në afat prej 10 ditësh nga pranimi,
- ta lëshojnë dokumentin e përkohshëm për lëvizje në emër të organit kompetent, dhe
- me ndërgjegje t'i ruajë dhe të mbajë evidencë për shenjat e detyrueshme në veshë, si dhe të dokumenteve tjera për identifikimin nga sistemi për identifikim dhe regjistrimin e kafshëve."

Neni 17

Në nenin 22 paragrafi (1) fjalët: "Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave - Drejtoria për veterinarin" zëvendësohen me fjalët: "organi kompetent".

Neni 18

Në nenin 23 paragrafi (2) alineja 2 fjala "qumështore" shlyhet.

Neni 19

Neni 24 ndryshon si vijon:

"(1) "Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e përcakton numrin minimal të kontrolleve të inspektimeve të cilat duhet të zbatohen me qëllim që të sigurohet zbatimi i drejtë i sistemit për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve, të përcaktuar me këtë ligj. Kontrollat e inspektimeve çdo vit doemos duhet të përfshijnë së paku 10% të vendeve për rritjen e kafshëve të cilat ndodhen në territorin e Republikës së Maqedonisë. Shkalla minimale e kontrolleve doemos duhet të rritet atje ku është vërtetuar se identifikimi dhe regjistrimi i kafshëve nuk është në pajtim me këtë ligj.

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, kur baza kompjuterike e të dhënave do të jetë plotësisht operative, kontrollat e inspektimeve mund të zvogëlohen së paku 5% të vendeve për rritjen e kafshëve.

(3) Organi kompetent i zbaton kontrollat e inspektimeve në bazë të analizave të rrezikut, në të cilat do të merren parasysh të gjithë faktorët e rëndësishëm, duke përfshirë edhe numrin e kafshëve të një vendi për rritjen e kafshëve dhe numrin e kafshëve të identifikuar të një vendi për rritjen e kafshëve, shëndetin e njerëzve dhe shëndetin e kafshëve, ndryshimet e rëndësishme në krahasim me vitet e kaluara, e veçanërisht mbajtjen e regjistrave në vendin për rritjen e kafshëve, ruajtjen në mënyrë të rregullt pasaportave të kafshëve të vendeve për rritjen e kafshëve dhe komunikimin e drejtë me organin kompetent dhe kriteret tjera të cilat i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

(4) Kontrolli për inspektim i përfshin të gjitha kafshët në vendin për rritjen e kafshëve për të cilat është paraparë identifikimi në bazë të këtij ligji.

(5) Me përjashtim nga paragrafi (4) të këtij neni nëse për shkaqe praktike nuk është e mundur të mbledhen kafshët e vendit për rritjen e kafshëve në periudhë prej 48 orësh, organi kompetent mund të sigurojë sistem përkatës për zgjedhje, nëse sigurohet niveli i kënaqshëm i kontrollit.

(6) Kontrollat e inspektimit sipas rregullit nuk paralajmërohen paraprakisht. Në rast të paralajmërimit të tyre paraprak, ato duhet të kufizohen në afat sa më të shkurtër të mundur në cilin nuk guxon të tejkalojë 24 orë.

(7) Për çdo kontroll inspektimi të kryer përpilohet procesverbal i standardizuar i përcaktuar nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, në të cilin

shënohen rezultatet nga kontrolloret, shkaku i kontrolleve dhe parregullsitë e vërtetuara. Rritësit të kafshëve ose përfaqësuesit të tij doemos duhet t'i jepet mundësia që ta nënshkruajë procesverbalin dhe, ku është në mënyrë përkatëse, të jepen vërejtjet e tyre/të tij në përmbajtjen e të njëjtit.

(8) Organi kompetent paraqet raport vjetor çdo vit deri më 30 prill, duke paraqitur të dhëna si vijon:

- a) numrin e vendeve për rritjen e kafshëve në Republikën e Maqedonisë;
- b) numrin e kontrolleve të inspektimeve në pajtim me nenin 23 të këtij ligji;
- v) numrin e kafshëve ndaj të cilave është bërë kontrolli;
- g) kundërvajtjet;
- d) masat e kumtuara në pajtim me nenin 25 të këtij ligji.

(9) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave i përcakton rregullat e përgjithshme për monitorimin dhe kontrollin e inspektimit, për kontrollin e inspektimit të shpeshtuar minimal, për faktorët të cilët duhen të merren parasysh gjatë zbatimit të analizës së rrezikut, për kafshët të cilat duhen të përfshihen, për kohën e lejuar për paralajmërimin e kontrollit të inspektimit dhe për përmbajtjen dhe formën e procesverbalit për kontrollin e inspektimit dhe raportin vjetor."

Neni 20

Në nenin 25 në paragrafin (1) dhe (4) fjalët: "neni 4" zëvendësohen me fjalët: "nenet 6, 7, 8, 10, 11 dhe 12".

Në paragrafin (3) fjalët: "neni 4" zëvendësohen me fjalët: "nenet 6, 7, 8, 10, 11 dhe 12" ndërsa fjala "vetëm" shlyhet.

Në paragrafin (4) fjalët: "neni 4" zëvendësohen me fjalët: "nenet 6, 7, 8, 10, 11 dhe 12".

Në paragrafin (5) fjalët: "Drejtoria për veterinarin" zëvendësohet me fjalët: "organi kompetent (ose organizata e autorizuar)" dhe fjalët: "neni 7 dhe 11" zëvendësohen me fjalët: "nenet 7, 9, 11 dhe 13".

Në paragrafin (6) fjalët: "Drejtoria për veterinarin" zëvendësohet me fjalët: "organi kompetent (ose organizata e autorizuar)" dhe fjalët: "neni 7 dhe 11" zëvendësohen me fjalët: "nenet 7, 9, 11 dhe 13".

Në paragrafin (7) fjalët: "neni 18" zëvendësohen me fjalët: "neni 6 paragrafi 11, neni 8 paragrafi (10) dhe neni 10 paragrafi (14)" dhe fjalët: "Drejtoria për veterinarin" zëvendësohen me fjalët: "organi kompetent".

Neni 21

Titulli i Kreut VII dhe neni 27 ndryshohen si vijon:

"VII. Dispozita për kundërvajtje

Neni 27

(1) Gjohë në shumë prej 800 deri në 1.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

a) nuk e identifikon kafshën në pajtim me nenin 6 paragrafët (1) deri në (5) të këtij ligji;

b) i mënjanon ose zëvendëson mjetet për identifikimin e kafshës pa lejen e organit kompetent në pajtim me nenin 6 paragrafi (10) të këtij ligji;

v) nuk e mban dhe nuk e mirëmban në vijimësi regjistrin e vendit për rritjen e kafshëve me të dhënat e theksuara në nenin 7 të këtij ligji;

g) nuk e njofton organin kompetent për çdo lëvizje në dhe nga vendi për rritjen e kafshëve dhe për të gjitha lindjet dhe ngordhjet e kafshëve në vendin për rritjen e kafshëve në pajtim me nenin 7 paragrafi (1) dhe nenin 9 paragrafi (2) të këtij ligji;

d) nuk e plotëson dhe nuk e nënshkruan, nuk e kthen, përkatësisht nuk e dorëzon pasaportën në pajtim me nenin 8, paragrafët (1), (3), (4), (5) dhe (6) të këtij ligji;

gj) nuk e plotëson dhe nuk e nënshkruan, nuk e kthen ose nuk e dorëzon dokumentin e përkohshëm për lëvizje në pajtim me nenin 8 paragrafi (8) dhe (9) të këtij ligji;

e) e shfrytëzon dokumentin e përkohshëm për lëvizje me tepër se dy herë, siç është përcaktuar në nenin 8 paragrafi (8) i këtij ligji;

(zh) nuk lejon kryerjen e mbikëqyrjes së inspektimit në pajtim me nenet 23 dhe 24 të këtij ligji;

(z) nuk i kryen detyrimet në pajtim me nenin 21, paragrafi (2), alineja prej 1 deri në 5 të këtij ligji.

(2) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) të këtij neni do t'i kumtohet gjobë në shumë prej 300 deri në 500 euro me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje edhe personit përgjegjës në personin juridik.

(3) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni përveç gjobës personit juridik, organi për kundërvajtje për ngritjen dhe mbajtjen e procedurës për kundërvajtje mund të kumtojë edhe sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerjen e veprimtarisë për një kohë prej 3 deri në 15 ditë.

(4) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni përveç gjobës, personit përgjegjës në personin juridik do t'i kumtohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerjen e profesionit ose të detyrës për një kohë prej 6 muaj deri në 1 vit.

Neni 22

Pas nenit 27 shtohet nen i ri 27-a, si vijon:

"Neni 27-a

(1) Gjobë në shumë prej 500 deri në 700 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje gjobë personit juridik, nëse:

a) nuk e identifikon kafshën në pajtim me nenin 10 paragrafët (1), (2), (3), (4), (5), (6), (9) dhe (12) të këtij ligji;

b) i mënjanon ose zëvendëson mjetet për identifikimin e kafshës pa lejen e organit kompetent në pajtim me nenin 10 paragrafi (10) të këtij ligji;

v) nuk e mban dhe nuk e mirëmban në vijimësi regjistrin e vendit për rritjen e kafshëve me të dhënat e theksuara në nenin 11 të këtij ligji;

g) nuk e njofton organin kompetent për prejardhjen, identifikimin dhe destinimin e kafshëve të cilat rritësi i kafshëve i ka poseduar, ruajtur, transportuar ose i ka thërë, në pajtim me nenin 11, paragrafi (5) të këtij ligji;

d) nuk e plotëson dhe nënshkruan, nuk e kthen, përkatësisht nuk e dorëzon dokumentin për lëvizje në pajtim me nenin 12 paragrafët (1) dhe (4) të këtij ligji dhe

gj) nuk e njofton organin kompetent për çdo lëvizje në vend dhe nga vendi i rritjen e kafshëve në pajtim edhe me nenin 13, paragrafi (2) i këtij ligji.

(2) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni do t'i kumtohet gjobë në shumë prej 300 deri në 500 euro me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje edhe personit përgjegjës në personin juridik.

(3) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni përveç gjobës, personit juridik organi për kundërvajtje për ngritjen dhe mbajtjen e procedurës për kundërvajtje mund të kumtojë edhe sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerjen e veprimtarisë për një kohë prej 3 deri në 15 ditë.

(4) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) të këtij neni përveç gjobës, personit përgjegjës në personin juridik gjykata do t'i kumtojë edhe sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerjen e profesionit ose të detyrës për një kohë prej 6 muaj deri në 1 vit.

Neni 23

Neni 28 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 300 deri në 500 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik nëse bën njërin prej veprimeve nga neni 27 paragrafi (1) pikat b) dhe zh) të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 50 deri në 150 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik nëse bën njërin prej veprimeve nga neni 27 paragrafi (1) pika a) e këtij ligji.

(3) Gjobë në shumë prej 15 deri në 50 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik nëse bën njërin prej veprimeve nga neni 27 paragrafi (1) pikat v), g), d), gj) dhe e) të këtij ligji.

(4) Gjobë në shumë prej 300 deri në 500 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik nëse bën njërin prej veprimeve nga neni 28 paragrafi (1) pika b) e këtij ligji.

(5) Gjobë në shumë prej 200 deri në 400 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik nëse bën njërin prej veprimeve nga neni 28 paragrafi (1) pika a) e këtij ligji.

(6) Gjobë në shumë prej 15 deri në 50 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik nëse bën njërin prej veprimeve nga neni 28 paragrafi (1) pikat v), g), d) dhe gj) të këtij ligji."

Neni 24

Neni 29 ndryshon si vijon:

"Inspektori veterinar personit përgjegjës në personin juridik mund t'i kumtojë gjobë në vendin e ngjarjes për veprimet nga neni 27 paragrafi 1 të këtij ligji deri në 300 euro me kundërvlerë në denarë."

Neni 25

Pas nenit 30 shtohet nen i ri 30-a, si vijon:

"Neni 30-a

(1) Organ për kundërvajtje për ngritjen dhe mbajtjen e procedurës për kundërvajtje për kundërvajtjet nga neni 27 paragrafët (1), (2) dhe (3), neni 28 paragrafët (1), (2) dhe (3) dhe neni 29 të këtij ligji është Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

(2) Procedurën nga paragrafi (1) të këtij neni e mban Komisioni pesë anëtarësh i formuar nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave."

Neni 26

Pas nenit 31 shtohet nen i ri 31-a, si vijon:

"Neni 31-a

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në këtë ligj, organi për kundërvajtje mund të zbatojë procedurë për ndërmjetësimin dhe arritjen e pajtimit me kryerësin e kundërvajtjes.

(2) Procedurën për ndërmjetësim dhe arritjen e pajtimit me kryerësin e kundërvajtjes e mban komisioni i veçantë tre anëtarësh për ndërmjetësim i përbërë nga persona të punësuar në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave."

Neni 27

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë prej ditës së shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1017.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Државен пазарен инспекторат, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 јуни 2007 година.

Бр. 07-2864/1
19 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Во Законот за Државен пазарен инспекторат ("Службен весник на Република Македонија" број 24/2007), во членот 8 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

"Комисијата од ставот 3 на овој член одлучува за прекршоците утврдени со овој или друг закон и изрекува прекршочни санкции согласно со овој закон, Законот за прекршоците или со друг закон."

Член 2

Во членот 9 став 1 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:

"- прекршочна комисија;"

Алинеите 3 и 4 стануваат алинеи 4 и 5.

Член 3

Во членот 12 по ставот 3 се додаваат седум нови става 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, кои гласат:

"Проверката на знаењето на инспекторот за самостојно извршување на инспекцискиот надзор се спроведува преку полагање на испит за проверка на знаењето, според Програмата за проверка на знаењето, што на предлог на директорот ја донесува министерот.

Со испитот се утврдува дали инспекторот поседува стручни знаења за самостојно извршување на инспекцискиот надзор.

Испитот за проверка на знаењето го спроведува Комисија за проверка на стручните знаења на инспекторот, која ја формира министерот (во натамошниот текст: Испитната комисија). Испитната комисија брои пет члена со мандат од три години.

Испитната комисија е составена од по еден раководен државен службеник од Министерството за економија и Министерството за правда, два раководни државни службеника од Инспекторатот и еден член од високообразовна научна институција поврзана со надлежностите на Инспекторатот, сите со најмалку пет години работно искуство во својата област. Во зависност од потребата Комисијата може да биде составена и од раководни државни службеници од другите министерства.

Два члена на Испитната комисија треба да се дипломирани правници. Претседателот на Испитната комисија е од редот на раководните државни службеници во Инспекторатот.

Испитната комисија за својата работа донесува деловник.

На членовите на Испитната комисија им следува надоместок што го определува министерот."

Во ставот 4 кој станува став 11 по зборот "инспекторот" се додаваат зборовите: "и програмата за спроведување на испитот".

Член 4

По членот 12 се додаваат три нови члена 12-а, 12-б и 12-в, кои гласат:

"Член 12-а

Инспекторот кој не се согласува со оценката на Испитната комисија може веднаш, а најдоцна во рок од три дена по објавувањето на оценката да поднесе приговор до Испитната комисија.

По приговорот инспекторот има право повторно да полага испит најдоцна во рок од три дена пред друга комисија формирана од министерот.

Комисијата од ставот 2 на овој член е составена од претседателот на Испитната комисија и два нови члена кои треба да ги исполнуваат условите од членот 12 став 7 на овој закон.

За претседател на Комисијата од ставот 2 на овој член се определува еден од новите членови.

Член 12-б

Инспекторот кој на испитот е оценет позитивно добива потврда дека го положил испитот (во натамошниот текст: потврдата).

Потврдата ја потпишува претседателот на Комисијата.

Потврдата му се издава на инспекторот веднаш, по полагањето на испитот, или најдоцна во рок од осум дена.

Член 12-в

Министерството води евиденција за спроведениот испит за секој инспектор поединечно.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член се чува трајно."

Член 5

По членот 13 се додаваат три нови члена 13-а, 13-б и 13-в, кои гласат:

"Член 13-а

Министерот може да формира прекршочни комисии кои ќе бидат надлежни за водење на прекршочна постапка за прекршоци од одделни области и за одделни подрачја во Република Македонија во согласност со надлежноста на апелационите судови определена со Законот за судовите.

Прекршочните комисии (во натамошниот текст: Комисија) се составени од по пет члена и нивни заменици од кои:

- три дипломирани правника со пет години работно искуство во структурата од кои еден со положен правосуден испит и два члена со висока стручна подготовка со пет години работно искуство во структурата.

Комисијата се избира за времетраење од три години со право на реизбор на членовите.

Претседател на Комисијата треба да биде лице со завршен правен факултет и положен правосуден испит.

Комисијата донесува деловник за својата работа.

Против решенијата на Комисијата со кои се изрекува прекршочна санкција согласно со одредбите од овој закон, може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд.

Член 13-б

Комисијата има право да изведува докази и собира податоци кои се неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоците или со друг закон.

Членовите на Комисијата се самостојни и независни во работата на Комисијата и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно убедување.

Комисијата одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

Комисијата води единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки на начин пропишан од министерот за економија во согласност со министерот за правда.

Со актот од ставот 4 на овој член се пропишува и начинот на пристап до информациите кои се содржани во евиденцијата.

Надоместокот кој го плаќа сторителот согласно со Законот за прекршоците, го уплатува на соодветна сметка во рамките на трезорската сметка и истиот е приход на Буџетот на Република Македонија.

Член 13-в

Член на Комисија може да се разреши:

- 1) со истекот на рокот за кој е именуван за член;
- 2) по негово барање;
- 3) со исполнување на условите за пензија согласно со закон;
- 4) ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело;
- 5) ако се утврди трајна неспособност за работа;
- 6) ако се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочна постапка со правосилна одлука;

7) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат од работењето во Комисијата и

8) ако не пријавил постоење конфликт на интереси за предмети-случаи за кои решава Комисијата.

Предлог за разрешување на член на Комисија за случаите од ставот 1 точки 3, 7 и 8 на овој член поднесува претседателот на Комисијата до министерот."

Член 6

Во членот 34 став 3 по зборовите: "став 1" се додаваат зборовите: "и став 2".

Член 7

По Главата VI се додава нова Глава "VI-а" која гласи "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ" и се додаваат три нови члена 37-а, 37-б и 37-в, кои гласат:

"Постапка за порамнување

Член 37-а

Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за порамнување, државниот пазарен инспектор составува записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на самото место.

Во записникот може да се утврди начинот на кој ќе се отстранат последиците од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторувањето на прекршокот.

Државниот пазарен инспектор може во постапката за порамнување на сторителот на прекршокот да му даде платен налог.

Доколку сторителот го прими платниот налог, должен е истиот да го потпише. Примањето на платниот налог од сторителот на прекршокот се забележува во записникот.

Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и платниот налог го потпишува службеното, односно одговорното лице во правното лице кое се нашло на лице место при инспекцискиот надзор или друго службено или одговорно лице кое изјавило дека има право да го потпише записникот и да го прими платниот налог.

Изјавата од ставот 5 на овој член се забележува во записникот.

Инспекторатот води евиденција за покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход.

Посредување

Член 37-б

Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за посредување, инспекторот составува записник во кој се констатира согласноста на двете страни за покренување на постапка за посредување на кој се потпишува и сторителот на прекршокот.

Постапката за посредување се покренува со барање од страна на инспекторот во рок од осум дена од денот кога е констатирано сторувањето на прекршокот.

Согласноста за посредување треба да се постигне во рок од осум дена од денот кога е започната постапката за посредување.

Постапката за посредување се води пред Комисија за посредување формирана од министерот.

Комисијата за посредување е составена од три члена и нивни заменици, од кои еден член ја врши функцијата на претседател. Членовите на Комисијата за посредување се избираат од редот на државните службеници вработени во Министерството, од кои еден е дипломиран правник. Членовите на Комисијата за посредување имаат мандат од три години.

Претседателот е должен да ја започне постапката на Комисијата за посредување во рок од 24 часа од денот кога е пристигнато барањето од ставот 2 на овој член.

Комисијата за посредување работи на седница на која задолжително присуствуваат претставници на сторителот на прекршокот и инспекторот.

За постигнатата согласност во постапката за посредување се составува спогодба во која се констатира согласноста на двете страни.

Во спогодбата се утврдуваат обврските на сторителот на прекршокот, а особено:

- висината и начинот на плаќањето на глобата,
- висината и начинот на плаќањето на други давачки и трошоци и

- мерките кои треба да ги преземе сторителот со цел да ги отстрани последиците од прекршокот.

Во случаите во кои е постигната согласност за посредување, глобата на сторителот може да биде намалена најмногу за една половина од максимум пропишаната глоба за прекршокот определена со закон.

Комисијата за посредување е должна да води евиденција за поведените постапки за посредување и за нивниот исход.

Спогодбата од ставот 9 на овој член има сила на извршна исправа.

Медијација

Член 37-в

За прекршоците определени со закон, пред да поднесе барање за покренување на прекршочна постапка, инспекторот може со сторителите на прекршок да постигне согласност за започнување на постапка на медијација.

Со медијацијата задолжително се утврдуваат обврските на сторителот на прекршокот, а особено:

- висината и начинот на плаќање на глобата,
- висината и начинот на плаќање на други давачки и трошоци и

- мерките кои треба да ги преземе сторителот, со цел да ги отстрани последиците од прекршокот.

Постапката за медијација се спроведува согласно со Законот за медијација.

Член 8

Во членот 39 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:

"За дејствијата од ставот 1 на овој член, покрај глобата на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност во траење од 15 до 30 дена, а на одговорното лице во правното лице, односно на физичкото лице ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на дејност или должност во траење од три до 15 дена.

Државниот пазарен инспектор може за прекршоците од овој член да му изрече на правното лице мандатна казна на самото место во износ од 500 евра во денарска противвредност, а на одговорното лице во правното лице во износ од 200 евра во денарска противвредност, како и на физичкото лице во износ од 100 евра во денарска противвредност."

Ставот 4 станува став 6.

Член 9

Прописите предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR INSPEKTORATIN SHETËROR TË TREGUT

Neni 1

Në Ligjin për Inspektoratin Shtetëror të Tregut ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 24/2007) në nenin 8 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:

“Komisioni nga paragrafi 3 të këtij neni vendos për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ose me ligj tjetër dhe kumton sanksione për kundërvajtje në pajtim me këtë ligj, Ligjin për kundërvajtje ose me ligj tjetër”.

Neni 2

Në nenin 9 paragrafi 1 pas alinesë 2 shtohet aline e re 3 si vijon:

“– komisioni për kundërvajtje”.

Alinetë 3 dhe 4 bëhen aline 4 dhe 5.

Neni 3

Në nenin 12 pas paragrafit 3 shtohen shtatë paragrafë të rinj 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 si vijojnë:

“Kontrollimi i ditorisë së inspektorit për kryerjen autonome të mbikëqyrjes inspektuese realizohet sipas dhënies së provimit për kontrollimin e ditorisë, në bazë të Programit për kontrollin e ditorisë, që me propozimin e drejtorit e miraton ministri.

Me provimin vërtetohet se a zotëron inspektori ditori profesionale për kryerjen në mënyrë të pavarur të mbikëqyrjes inspektuese.

Provimin për kontrollin e ditorisë e realizon Komisioni për kontrollimin e ditorive profesionale të inspektorit, të cilin e formon ministri (në tekstin e më tutjeshëm: Komisioni i provimeve). Komisioni përbëhet prej pesë anëtarësh me mandat prej 3 vjetësh.

Komisioni i provimeve përbëhet prej një udhëheqësi zyrtar shtetëror nga Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Drejtësisë, dy udhëheqësve zyrtarë shtetërorë nga Inspektorati dhe një anëtar nga institucioni i lartë shkencor i ndërlidhur me kompetencat e Inspektoratit, të gjithë me së paku pesë vjet përvojë pune në lëmin e tyre. Varësisht prej nevojës, Komisioni mund të përbëhet nga udhëheqës zyrtarë shtetërorë dhe nga ministrë të tjera.

Dy anëtarët e Komisionit të provimeve duhet të jenë juristë të diplomuar. Kryetari i komisionit të provimeve është nga radhët e udhëheqësve zyrtarë shtetërorë në Inspektorat.

Komisioni i provimeve për punën e tij miraton rregullore pune.

Anëtarëve të Komisionit të provimeve u takon kompensim që e përcakton ministri.”

Në paragrafin 4 i cili mbetet paragraf 11 pas fjalës “inspektori” shtohen edhe fjalët: “dhe programi për zbatimin e provimit”.

Neni 4

Pas nenit 12 shtohen edhe tre nene të reja 12-a, 12-b dhe 12-v si vijojnë:

“Neni 12-a

Inspektori që nuk pajtohet me vlerësimin e Komisionit të provimeve menjëherë, e më së voni në afat prej 3 ditësh nga shpallja e vlerësimit mund t’i paraqesë kundërshtim Komisionit të provimeve.

Pas kundërshtimit inspektori ka të drejtë sërish të japë provim më së voni në afat prej tri ditësh para komisionit tjetër të formuar nga ministri.

Komisioni nga paragrafi 2 të këtij neni përbëhet nga kryetari i Komisionit të provimeve dhe dy anëtarëve të rinj të cilët duhet t’i plotësojnë kushtet nga neni 12 paragrafi 7 nga ky ligj.

Kryetar i komisionit nga paragrafi 2 të këtij neni caktohet njëri prej anëtarëve të rinj.

Neni 12-b

Inspektori i cili është vlerësuar pozitivisht në provim, merr vërtetim për provimin e dhënë (në tekstin e më tutjeshëm: vërtetim).

Vërtetimin e nënshkruan kryetari i Komisionit.

Vërtetimi i jepet inspektorit menjëherë pas dhënies së provimit, ose më së voni në afat prej tetë ditësh.

Neni 12-v

Ministria mban evidencë për provimin e mbajtur për secilin inspektor veças.

Evidenca nga paragrafi 1 të këtij neni ruhet për gjithmonë.

Neni 5

Pas nenit 13 shtohen edhe tre nene të tjera 13-a, 13-b dhe 13-v si vijojnë:

“Neni 13-a

Ministri mund të formojë komisione për kundërvajtje të cilat do të jenë kompetente për mbajtjen e procedurës për kundërvajtje për zona dhe rajone të caktuara në Republikën e Maqedonisë në pajtim me gjykatat e apelit të përcaktuar me Ligjin për gjyqet.

Komisionet për kundërvajtje (në tekstin e më tutjeshëm: Komisioni) përbëhen prej pesë anëtarësh dhe zëvendësve të tyre nga të cilët:

- tre juristë të diplomuar me pesë vjet përvojë pune në profesion nga të cilët njëri me provimin e dhënë të jurisprudencës dhe dy anëtarë me përgatitje profesionale sipërore me pesë vjet përvojë pune në profesion.

Komisioni zgjidhet në kohëzgjatje prej tre vjetësh me të drejtë rizgjedhjeje të anëtarëve.

Kryetar i Komisionit duhet të jetë person me fakultet të mbaruar juridik dhe me provim të dhënë të judikaturës.

Komisioni miraton rregullore për punën e vet.

Kundër aktvendimeve të Komisionit me të cilat shqiptohet sanksioni për kundërvajtje në pajtim me dispozitat nga ky ligj, mund të paraqitet padi për ngritjen e kontestit administrativ para gjyqit kompetent.

Neni 13-b

Komisioni ka të drejtë të nxjerrë prova dhe të mbledhë të dhëna të cilat janë të domosdoshme për vërtetimin e kundërvajtjes, si dhe të kryejë punë tjera dhe ndërmarrë veprime të përcaktuara me këtë ligj, me Ligjin për kundërvajtje ose me tjetër ligj.

Anëtarët e Komisionit janë të pavarur dhe të mëvetësishëm në punën e Komisionit dhe vendosin në bazë të ditorisë së tyre profesionale dhe bindjes së tyre të pavarur.

Komisioni vendos me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.

Komisioni mban evidencë unike të kundërvajtjeve, sanksioneve të kumtuara dhe vendimeve të marra në mënyrën e përcaktuar nga ministri i Ekonomisë në pajtim me ministrin e Drejtësisë.

Me aktin nga paragrafi 4 të këtij neni përcaktohet edhe mënyra e qasjes tek informatat të cilat i përmban evidenca.

Kompensimin të cilin e paguan kryerësi në pajtim me Ligjin për kundërvajtje, e paguan në llogari përkatëse në kuadrin e llogarisë së thesarit dhe të njëjtat janë të hyra të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

Neni 13-v

Anëtar i Komisionit mund të shkarkohet:

1. me kalimin e afatit për të cilin është emëruar anëtar;
 2. me kërkesën e tij;
 3. me plotësimin e kushteve për pension në pajtim me ligjin;
 4. nëse është dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për vepër penale;
 5. nëse vërtetohet paaftësia e përhershme për punë;
 6. nëse vërtetohet cenimi i dispozitave për mbajtjen procedurës për kundërvajtje me vendim të plotfuqishëm;
 7. nëse nuk i plotëson obligimet të cilat dalin nga puna në Komision; dhe
 8. nëse nuk e ka paraqitur ekzistimin e konfliktit të interesave për lëndët – raste për të cilat vendos Komisioni.
- Propozim për shkarkimin e anëtarit të Komisionit për rastet nga paragrafi 1 pikat 3, 7 dhe 8 të këtij neni kryetari i Komisionit i parashtron ministrit.

Neni 6

Në nenin 34 paragrafi 3 pas fjalëve: “paragrafi 1” shtohen edhe fjalët: “dhe paragrafi 2”.

Neni 7

Pas Kreut VI shtohet Kreu i ri “VI-a” si vijon: “DISPOZITA NDËSHKIMORE” dhe shtohen tre nene të reja 37-a, 37-b dhe 37-v si vijojnë:

“Procedura për barazim

Neni 37-a

Kur kryerësi i kundërvajtjes pajtohet me ngritjen e procedurës për barazim, inspektori shtetëror i tregut përpilon procesverbal në të cilin theksohen elementet qenësore të kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit të kundërvajtjes dhe personat e hasur në vendin e ngjarjes.

Në procesverbal mund të vërtetohet mënyra me të cilën evitohen pasojat nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të pasojave nga kryerja e kundërvajtjes.

Inspektori shtetëror i tregut në procedurën për barazim mund t'i japë kryerësit të kundërvajtjes urdhërpagesë.

Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën, është i detyruar që të njëjtën ta nënshkruajë. Pranimi i urdhërpagesës nga kryerësi i kundërvajtjes shënohet në procesverbal.

Nëse si kryerës i kundërvajtjes paraqitet person juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën e nënshkruan personi zyrtar, respektivisht personi përgjegjës te personi juridik, i cili ka ndodhur në vendin e ngjarjes gjatë mbikëqyrjes inspektuese ose person tjetër zyrtar ose person përgjegjës i cili ka deklaruar se ka të drejtë ta nënshkruajë procesverbalin dhe ta pranojë urdhërpagesën.

Deklarata nga paragrafi 5 i këtij neni shënohet në procesverbal.

Inspektorati mban evidencë për procedurat e ngritura për barazim dhe për rezultatit e tyre.

Ndërmjetësimi

Neni 37-b

Kur kryerësi i kundërvajtjes pajtohet me ngritjen e procedurës për ndërmjetësim, inspektori përpilon procesverbal në të cilin konstatohet pajtueshmëria e të dy palëve për ngritjen e procedurës për ndërmjetësim në të cilin nënshkruhet dhe kryerësi i kundërvajtjes.

Procedura për ndërmjetësim ngrihet me kërkesën e inspektorit në afat prej tetë ditësh nga dita kur është konstatuar kryerja e kundërvajtjes.

Pajtueshmëria për ndërmjetësim duhet të arrihet në afat prej tetë ditësh nga dita kur ka filluar procedura për ndërmjetësim.

Procedura për ndërmjetësim mbahet para Komisionit për ndërmjetësim të formuar nga ministri.

Komisioni për ndërmjetësim përbëhet prej tre anëtarësh dhe zëvendësve të tyre, prej të cilëve njëri anëtar kryen funksionin e kryetarit. Anëtarët e Komisionit për ndërmjetësim zgjidhen nga radhët e nëpunësve shtetërorë të punësuar në Ministri, prej të cilëve njëri është jurist i diplomuar. Anëtarët e Komisionit për ndërmjetësim kanë mandat prej tre vjetësh.

Kryetari është i detyruar ta fillojë procedurën e Komisionit për ndërmjetësim në afat prej 24 orësh nga dita kur ka arritur kërkesa nga paragrafi 2 të këtij neni.

Komisioni për ndërmjetësim në seancën në të cilën detyrimisht marrin pjesë përfaqësuesit e kryerësit të kundërvajtjes dhe inspektori.

Për pajtueshmërinë e arritur në procedurën për ndërmjetësim përpilohet marrëveshje në të cilën konstatohet pajtueshmëria e të dy palëve.

Në marrëveshje përcaktohen obligimet e kryerësit të kundërvajtjes, e veçanërisht:

- lartësia dhe mënyra e pagesës së gjobës;
- lartësia dhe mënyra e pagesës së dhënieve dhe shpenzimeve tjera; dhe
- asat të cilat duhet t'i ndërmarrë kryerësi me qëllim që t'i mënjanojë pasojat e kundërvajtjes.

Në rastet për të cilat është arritur pajtueshmëri për ndërmjetësim, gjoba kryerësit mund t'i zvogëlohet më së shumti për një gjysmë nga maksimumi i gjobës së përcaktuar për kundërvajtjen e caktuar me ligj.

Komisioni për ndërmjetësim është i detyruar të mbajë evidencë për procedurat për ndërmjetësimin dhe rezultatit e tyre.

Marrëveshja nga paragrafi 9 të këtij neni ka fuqinë e dokumentit përmbarues.

Mediacioni

Neni 37-v

Për kundërvajtjet e përcaktuara me ligj, para se të paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje, inspektori me kryerësit e kundërvajtjes mund të arrijnë pajtueshmëri për fillimin e procedurës së mediacionit.

Me mediacionin detyrimisht përcaktohen obligimet e kryerësit të kundërvajtjes, e veçanërisht:

- lartësia dhe mënyra e pagesës së gjobës;
- lartësia dhe mënyra e pagesës së dhënieve shpenzimeve tjera; dhe
- masat të cilat duhet t'i ndërmarrë kryerësi, me qëllim që t'i mënjanojë pasojat nga kundërvajtja.

Procedura për mediacion zbatohet në pajtim me Ligjin për mediacion.

Neni 8

Në nenin 39 pas paragrafit 3 shtohen edhe dy paragrafë të rinj 4 dhe 5 si vijojnë:

“Për veprimet nga paragrafi 1 të këtij neni përveç gjobës, personit juridik do t'i shqiptohet dhe sanksion për kundërvajtje ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë deri më tridhjetë ditë, kurse personit përgjegjës në personin juridik, respektivisht personit fizik do t'i shqiptohet sanksioni për kundërvajtje ndalim për kryerjen e veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje prej tri deri më pesëmbëdhjetë ditë.

Inspektori shtetëror i tregut për kundërvajtjet e këtij neni mund t'i kumtojë personit juridik dënim mandatar aty për aty në shumë prej 500 euro me kundërvlerë në denarë, kurse personit përgjegjës te personi juridik në shumë prej 200 euro me kundërvlerë në denarë, si edhe personit fizik në shumë prej 100 euro me kundërvlerë në denarë“.

Paragrafi 4, bëhet paragraf 6.

Neni 9

Dispozitat e parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej një muaji nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1018.

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.06.2007 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
ФИНАНСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО ПЕРИОДОТ
I-III 2007 ГОДИНА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Извештајот за финансиското работење во периодот I-III 2007 година усвоен со Одлука бр. 02-2591/1 од 25.04.2007 година, донесена од Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија на 12-та седницата одржана на 25.04.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2634/1
19 јуни 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1019.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти (“Службен весник на Република Македонија” бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2007 година, за кои ќе се користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served) и тоа

Л И С Т А

**НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА
(НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)**

Анекс II

(наведено во член 27 (3) (б))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.- 30.09.2007 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2007 г.	Единица мерка	Примениви царини за надминати количини (% од MFN)
0206 29	Јастиви кланични производи од животни од видот говеда, замрзнати: Друго:	103.750	103.750	kg	50
0207	Месо и јастиви кланични производи, од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	1.500.000	1.500.000	kg	50
0210 11 0210 12 0210 19	Свинско месо: солено, во саламура, сушено или чадено: Бутови (шинки), плешки и други парчиња од нив, со коски: Гради со потрбушини и парчиња од нив: Друго:	12.500	12.500	kg	80
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1%, но не надминува 6% по маса:	550.000	550.000	kg	100
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	112.500	112.500	kg	50
0405 10	Путер:	312.500	312.500	kg	50
0406 20 0406 30	Сирење стругано или во прав, од сите видови: Сирење топено, освен стругано или во прав:	30.000	30.000	kg	70
0406 90	Друго сирење:	12.500	12.500	kg	100
0805 10 0805 20 0805 40 00 00 0805 50	Портокали: Мандарини (вклучувајќи тангирски и сатеумас-мандарини); кlementина, вилкинг и слични хибриди на агруми: Грејпфрут, вклучувајќи помело Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и лимета (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):	2.000.000	2.000.000	kg	50
1601	Колбаси и слични производи, од месо, од други кланични производи за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	715.000	715.000	kg	70

1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	367.500	367.500	kg	70
2005 70	Маслинки:	400.000	400.000	kg/net eda	50
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	75.000	75.000	kg	100
2309 90 99 90	Производи што се употребуваат за исхрана на животни: Друго: Друго вклучувајќи премикси: Друго: Друго: Друго: Друго	3.000.000	3.000.000	kg	70

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс III

(наведено во член 27 (3) (в))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2007 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2007 г.	Единица мерка	Применливи царини (% од МФН)
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	500.000	500.000	kg	70
0406 10	Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда:	150.000	150.000	kg	70
0406 40	Сирење прошарано со сина мувла и друго сирење кое содржи мувла произведено од <i>Penicillium roqueforti</i> :				

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА
(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИТЕ)

Анекс IV

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2007 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2007 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго:	35.000	35.000	кг	50
1806	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	80.000	80.000	кг	
1806 10					35
1806 20					50
1806 31					50
1806 32					50
1806 90					50
1905 31	Слатки бисквити:	82.500	82.500	кг	50
1905 32	Вафли и обланди:				
1905 90	Друго:	37.500	37.500	кг	50
2103 30 90 00	Приготвен синап (сенф)	50.000	50.000	кг	80

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЗАЕМНИ
ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Анекс III

(наведено во член 27 (3) (в))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2007 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2007 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
ex 2204 10 ex 2204 21	Квалитетни пенливи вина Вина од свежо грозје	112.500	112.500	l	100

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД АЛБАНИЈА КОИ СЕ
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА

Анекс I Табела 3

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2007 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2007 г.	Един. мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0406 10	Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда:	12.500	12.500	kg	МФН
0406 90 29 00	Кашкавал	12.500	12.500	kg	МФН
0701	Компир, свеж или разладен:	75.000	75.000	kg	МФН
0702	Домат, свеж или разладен:	75.000	0	kg	МФН
0706	Моркови, бросква или репка угарница, (бела репка), цвекло, целер, коренаш, рдокви и сличен коренест зеленчук за јадење, свеж или разладен:	50.000	50.000	kg	МФН
0707	Краставици и корнишони, свежи или разладени:	25.000	25.000	kg	МФН
0807 ex 0807 11 00 00	Лубеници од 1 март до 15 јули	1.250.000	0	kg	МФН
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	37.500	37.500	kg	МФН
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	25.000	25.000	kg	МФН
2208 20 12 00*	Коњак во амбалажа од 2 литри или помала:	5.000	5.000	l alc 100%	МФН

*) Со царинската тарифа од 2007 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ХРВАТСКА КОИ
СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА

Анекс I на Протокол 48

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период 01.07.- 30.09.2007 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2007 г.	Единечна мера	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско, замрзнато: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	75.000	75.000	kg	45
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	150.000	150.000	kg	45
0406 30	Сирење топено, освен стругано или во прав:	37.500	37.500	kg	45
0406 90	Друго сирење:	37.500	37.500	kg	45
1001	Пченица и наполица:	0	10.000.000	kg	45
1101 00	Брашно од пченица или наполица:	50.000	50.000	kg	45
1512 19	Масла од сончоглед или шафраника и нивни фракции: Друго:	50.000	50.000	kg	45
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	100.000	100.000	kg	45
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	275.000	275.000	kg	45
2103 90 90 90	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства: Друго: Друго:	75.000	75.000	kg	45
2104 10	Супи и чорби и препарати за тие производи:	135.000	135.000	kg	45
2204 29	Други вина; шира од грозјесо запрена ферментација со додавање на алкохол: Друго:	10.000	10.000	l	45
2401 10	Тутун, суров и непреработен: Тутун, неоджилен/нерезан:	625.000	625.000	kg	45
2402 20	Цигари што содржат тутун:	25.000	25.000	1000 p	45

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД МОЛДОВА КОИ
СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА

Протокол II

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.07.-30.09.2007 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2007 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини
0202	Месо говедско, замрзнато:	25.000	25.000	kg	МФН
0405	Путер и други маснотии и масла добиени од млеко; млечни премази:	25.000	25.000	kg	МФН
0713	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен:	25.000	25.000	kg	МФН
0802	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено, лупено или нелупено:	25.000	25.000	kg	МФН
1001	Пченица и наполица:	0	500.000	kg	МФН
1003 00	Јачмен :	250.000	250.000	kg	МФН
1209	Семе, плодови и спори, наменети за сеидба:	25.000	25.000	kg	МФН
1507*	Соино масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано:	25.000	25.000	l	0
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	12.500	12.500	kg	МФН
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	12.500	12.500	kg	МФН
1703	Меласи добиени при екстракција или рафинирање на шеќер:	75.000	75.000	kg	МФН
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	12.500	12.500	kg	МФН
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	12.500	12.500	kg	МФН
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи:	12.500	12.500	kg	МФН
2001	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:	25.000	25.000	kg	МФН
2005 10 2005 20	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат: Хомогенизиран зеленчук: Компир:	25.000	25.000	kg	МФН

2007	Џемови, овошни желеа, мармелади, пиреа од овошје и јатчесто овошје и пасти од овошје и јатчесто овошје добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:	25.000	25.000	kg	МФН
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол, на друго место неспомнати или опфатени:	25.000	25.000	kg	МФН
2009	Овошни сокови(вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	12.500	12.500	kg	МФН
2402	Пури, цигарилоси и цигари, од тутун или од замена за тутун:	12.500	12.500	1000p/st	МФН

*) Со царинската тарифа од 2007 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ СО ПОТЕКЛО ОД ТУРЦИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА

Анекс А кон Протокол 1

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период 01.07.- 30.09.2007 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2007 г.	Едине- чна мера	Царин- ска стапка
0207	Месо и јастиви кланични производи, од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	kg	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Леќа: Друга:	125.000	125.000	kg	0%
0802 22 00 00	Друго јајчесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (Coryles. spp.): Лупени:	62.500	62.500	kg	0%
0805	Агруми, свежи или сушени:	2.000.000	2.000.000	kg	0%
0806 20	Грозје: Сушено:	62.500	62.500	kg	0%
1509 10 90 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Друго	25.000	25.000	l	0%
1604 14* 1604 20 70 00*	Приготвени или конзервирани риби:Цели или во парчиња, но немелени: Туни, трупови, пругавци и паламиди (Sarda spp.): Други приготвени или конзервирани риби: Друго: Од туни, мали туни од Пацификот или друга риба од родот Euthynnas.	87.500	87.500	kg	0%
2005 70	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар.број 2006: Маслинки:	175.000	175.000	kg/net eda	0%
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени:	50.000	50.000	kg	0%

2203 00*	Пиво добиено од слад:	75.000	75.000	l	0%
2905 43 00 00*	Други полихидроксилни алкохоли: Манитол:	Неограничено	Неограничено	kg	0%
2905 44*	Други полихидроксилни алкохоли : Д-Глицитол (сорбитол):	Неограничено	Неограничено	kg	0%
3505*	Декстрини и други модификувани скробови (на пр, прежелатинизирани или естерификувани скробови); лепила врз база на скробови, или врз база на декстрини или други модификувани скробови:	Неограничено	Неограничено	kg	0%
3809	Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзување на бојосувањето или за фиксирање на материите за бојосување и други производи и препарати (на пр, средства за апература и нагризување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа или во слични индустрии, на друго место неспомнати ниту опфатени:	Неограничено	Неограничено	kg	0%
5201 00*	Памук, невлачен или нечешпан	Неограничено	Неограничено	kg	0%
5301*	Лен, суров или преработуван но непреден, колчишта и отпадоци од лен (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубени текстилни материјали):	Неограничено	Неограничено	kg	0%
5302*	Коноп (<i>Cannabis sativa</i> L) суров или преработуван но не преден, колчишта и отпадоци од коноп (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубен текстилен материјал):	Неограничено	Неограничено	kg	0%

*) Со царинската тарифа од 2007 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ СО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА

(Анекс II на Протокол Б

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.07.-30.09.2007 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2007 г.	Единица мерка
0201 0202	Месо говедско, свежо или разладено: Месо говедско, замрзнато:	250.000	250.000	kg
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско замрзнато: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	75.000	75.000	kg
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	100.000	100.000	kg
1003 00 90 20	Јачмен добиточен	1.250.000	1.250.000	kg
1005 90 00 00*	Пченка- друго	5.000.000	5.000.000	kg
1512 11*	Сурово масло	2.500.000	2.500.000	l
1701 12	Шеќер од шеќерна репка:	3.750.000	3.750.000	kg
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	25.000	25.000	kg
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	25.000	25.000	kg

1905 31 1905 32	Слатки бисквити: Вафли и обланди:	12.500	12.500	kg
2007 99	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување: Друго:	25.000	25.000	kg
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација; мраз и снег:	25.000	25.000	l
2209 *	Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина:	25.000	25.000	l

*) Со царинската тарифа од 2007 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА

АНЕКС II

ХС Тарифен број	Наименување	Квота за период 01.07.-30.09.2007 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2007 г.	Единична мерка	Преференцијална царинска стапка
0101 10 10 00*	Коњи, живи: Чисти раси за приплод: Коњи	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0102 10*	Живи животни, вид говеда: Чисти раси за приплод:	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0103 10 00 00*	Свињи живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0104 10 10 00*	Овци живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0104 20 10 00*	Кози живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено		Слободно
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	12.500	12.500	kg	Слободно
0406 90 13 00 0406 90 15 00 0406 90 17 00 0406 90 18 00 0406 90 25 00 ex 0406 90 69 00 ex 0406 90 79 00	Emmentaler Gruyère, Sbrinz Bergkäse, Appenzell Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine Tilsit Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко Paulin	12.500	12.500	kg	Слободно
0701 10 00 00*	Компир, свез или разладен: За сидба	Неограничено	Неограничено	kg	Слободно
1302 20*	Пектински материи, пектинати и пектати	Неограничено	Неограничено	kg	Слободно
2101 11** 2101 12** 2101 20**	Екстракти, есенции и концентрати врз база на кафе Препарати врз база овие екстракти, есенции, или концентрати или врз база на кафе: Екстракти, есенции и концентрати на, чај или мате-чај, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати, или врз база на чај или мате-чај:	Неограничено	Неограничено	kg	Царина од 25% ad valorem**

*) Со царинската тарифа од 2007 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

**) Со царинската тарифа од 2007 година царинската стапка е 20%, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ
ОД НОРВЕШКА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА

Анекс 2

Тарифна ознака	Наменување	Квота за период 01.07.- 30.09.2007 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2007 г.	Единична мерка	Царинска стапка
0406	Сирење и урда:	12.500	12.500	kg	Слободно
ex 2208 90*	Аквавит (<i>(дестилиран алкохол зачинет со семе од ким)</i>)	1.250	1.250	l alc 100%	Слободно

*) Со царинската тарифа од 2007 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Бр. 10-5124/1
 19 јуни 2007 година
 Скопје

Министер за економија,
Вера Рафајловска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА**1020.**

Врз основа на член 155 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 62/02, 98/02, 25/03, 71/03 и 112/05), министерот за одбрана донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, РАБОТНИТЕ МЕСТА (ДОЛЖНОСТИТЕ) И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ПЛАТАТА

Член 1

Во Правилникот за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должностите) и висината на износот на додатокот на платата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 40/03, 79/03 и 34/05), во членот 3, во точката 6, по потточката 6.4., се додава нова потточка 6.5., која гласи:

“6.5. Припадници на Воената служба за безбедност и разузнавање во Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија:

- раководител на Воената служба за безбедност и разузнавање.....150 бодови;
- помошници на раководителот на Воената служба за безбедност и разузнавање, началници на Г-2 во Генералштабот на АРМ и Здружената оперативна команда и шеф на Отсек за безбедност и разузнавање во Воената академија..... 130 бодови;
- началници на одделенија во Воената служба за безбедност и разузнавање, началници на одделенија во Г-2 во Генералштабот на АРМ и Здружената оперативна команда, началник на Г-2 во Командата за логистичка поддршка, офицер за контраразузнавање и безбедност во Командата за обука, началник на С-2 во бригада.....120 бодови,
- началници на секции во Воената служба за безбедност и разузнавање, А-2 и С-2 во баталјон, офицер за разузнавање во Центарот за електронско извидување110 бодови,
- други припадници на Воената служба за безбедност и разузнавање во Министерството за одбрана, секциите Г-2, А-2 и С-2 во Армијата на Република Македонија и Воената академија.....100 бодови”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-3132/1
 12 јуни 2007 година
 Скопје

Министер за одбрана,
Лазар Еленовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1021.

Врз основа на член 85 од Законот за основно образование („Сл. весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06 и 51/07), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во основното училиште („Службен весник на Република Македонија” бр. 56/02, 36/03, 77/05 и 50/07), во член 2 по зборовите „главна книга на учениците” се додаваат зборовите „(за учениците од I до III одделение и од VI до IX одделение)“.

Член 2

Во член 3 по зборот „одделение“ се додаваат зборовите „лист за описно оценување на постигањата на ученикот/ученичката“.

Член 3

По член 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:

„Член 4-а

Главната книга на учениците од I до III одделение на надворешната страна на корицата ги содржи грбот и името на Република Македонија, главна книга на учениците од I - III одделение на основното училиште, името на основното училиште, местото и општината. Првата страна ги содржи грбот и името на Република

Македонија, број на главната книга на учениците од I до III одделение на основното училиште, име на основното училиште, место, општина, од реден број до реден број во учебната година и податоци за директорот на училиштето. На одделните листови се внесуваат податоци за ученикот/ученичката, одделение и учебна година, редниот број во главната книга, име, презиме на ученикот/ученичката, име на таткото и мајката и занимање, датум на раѓање, место на раѓање, општина, држава, државјанство и адреса на ученикот/ученичката. Податоци за ученикот/ученичката кој преминал/а во училиштето во текот на школувањето, име на училиштето од кое доаѓа ученикот, место и број на преведницата, податоци за ученикот кој е испишан од училиштето и издадена преведница за запишување во друго училиште. Податоци за постигањата на ученикот/ученичката со описна оценка по наставните предмети предвидени со наставниот план, како и други податоци за време на неговото школување.

Главната книга на учениците од I до III одделение се води на Образец број 1-б со димензии 32,3 см x 33,7 см.

Листовите во главната книга се во корица со црвена боја и се сошпиени. Вкупниот број на листовите во книгата со потписот се заведува од страна на директорот на основното училиште.“

Член 4

По член 7 се додава нов член 7-а кој гласи:

„Член 7-а

Листот за описно оценување на постигањата на ученикот/ученичката, содржи име на основното училиште, местото, име и презиме на ученикот/ученичката, одделение/паралелка, учебна година, период на оценување, кратко појаснување за описното оценување, наставните предмети според наставниот план, место за потпис на одделенскиот наставник и родителот/старателот.

Листот од став 1 на овој член е прикажан на Образец број 4-а со димензии 20,7 см x 30 см.

Со листот за описно оценување се известува ученикот/ученичката и родителот/старателот за постигањата на ученикот во одделни периоди на оценувањето во текот на учебната година во согласност со одредбите од Правилникот за следење и оценување на постигањата на учениците во основното училиште.“

Член 5

По член 10 се додава нов член 10-а кој гласи:

„Член 10-а

Одделенскиот дневник за работа на паралелките од I до III одделение на основното училиште се води за секоја паралелка одделно.

Надворешната страна на корицата ги содржи грбот и името на Република Македонија, како и податоци за името на основното училиште, местото, одделенски дневник, одделение и паралелка, учебна година и името на издавачот. Првата страна ги содржи грбот и името на Република Македонија, податоци за името на основното училиште, местото, одделенски дневник за работа на паралелките од I - III одделение на основното училиште, одделение и паралелка, учебна година и име и презиме на одделенскиот наставник. Втората страна не содржи податоци. Страна 3 содржи план според кој се изведува наставата, страна 4 план за писменото проверување на постигањата на учениците, страна 5 според на часовите, од страна 6 и 7 до страна 12 и 13 податоци за учениците и преглед на изостаноците, страна 14 план за организирање истражувачка настава во природа, екскурзии, посета на знаменитости и други активности и од страна 15 до страна 99 евиденција за наставата според наставниот план, од страна 100 до страна 105 евиденција за наставата и активностите (од

областа на спортот, културата, екологијата и др.) што се одржуваат според годишната програма на училиштето, страна 106 евиденција за воннаставните активности и за ученичките натпревари, страна 107 евиденција за општествено-корисната и хуманитарната работа на учениците, страна 108 евиденција за ученичките екскурзии, посета на установи, знаменитости и др., страна 109 евиденција за здравствената заштита на учениците, страна 110 евиденција за соработката со локалната средина, страна 111 и 112 евиденција за состаноците на одделенскиот совет, страна 113 и 114 евиденција за соработката со родителите, страна 115 евиденција за реализираните часови и содржини, страна 116 преглед на учениците на крајот на учебната година и страна 117 список на учениците кои примиле свидетелство.

Одделенскиот дневник за работа на паралелката се води на Образец бр. 6-б со димензии 34,3 см x 28,7 см од страна на одделенскиот наставник на паралелката.

Кориците на дневникот имаат црвена боја.“

Член 6

Во член 15 став 1 по зборовите „1-а“ се додаваат зборовите „1-б“, по бројот „4“ се додаваат зборовите „4-а“ а по зборовите „6-а“ се додаваат зборовите „6-б“.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5036/1
22 јуни 2007 година
Скопје

Министер,
Сулејман Рушити, с.р.

Образец бр. 1-б

Грб
Република Македонија

ГЛАВНА КНИГА
на учениците од I до III одделение
на основното училиште

(име на основното училиште)
_____, општина/

(место)

Издавач: Биро за развој на образованието
Печати:

Страна 1

Грб
Република Македонија

ГЛАВНА КНИГА Бр. _____
на учениците од I до III одделение
на основното училиште

_____ (име на основното училиште)
_____, општина/ _____
(место)

Од реден број _____ во учебната 20 ____ / ____ година

до реден број _____ во учебната 20 ____ / ____ година

Податоци за директорот на училиштето

Име и презиме	Од	До	Потпис

Страна 2 и 3

Податоци за ученикот/ученичката, одделение _____ учебна 20 ____ / ____

Реден број во главната книга	Име	Презиме	Име на таткото, занимање	Име на мајката, занимање
	Датум на раѓање _____ година	Место на раѓање _____	Општина, држава	Државјанство
	Адреса на ученикот/ученичката _____			

Ученикот/ученичката преминал/а во ова училиште

Име на училиштето од кое доаѓа ученикот	Преведница бр.	Забелешка
Место _____	(бр. на главната книга)	

Издадена е преведница за запишување во друго училиште _____
под реден број _____ од _____ 20 ____ година.

Испишан/а од ова училиште на _____ 20 ____ поради _____

Податоци за постигањата на ученикот/ученичката со описна оценка по наставните предмети предвидени со наставниот план во _____ одделение, учебна _____ година.

Изоставици: оправдани _____; неоправдани _____; Одделенски наставник _____ - Директор _____
Примил свидетелство: _____ Издадено дупликат свидетелство _____ (датум)
(родител/старател)

Податоци за постигањата на ученикот/ученичката со описна оценка по наставните предмети предвидени со наставниот план во _____ одделение, учебна _____ година.

Изоставици: оправдани _____; неоправдани _____; Одделенски наставник _____ - Директор _____
Примил свидетелство: _____ Издадено дупликат свидетелство _____ (датум)
(родител/старател)

Податоци за постигањата на ученикот/ученичката со описна оценка по наставните предмети предвидени со наставниот план во _____ одделение, учебна _____ година.

Изоставици: оправдани _____; неоправдани _____; Одделенски наставник _____ - Директор _____
Примил свидетелство: _____ Издадено дупликат свидетелство _____ (датум)
(родител/старател)

Образец 4-а

Лист за описно оценување на постигањата на ученикот/ученичката

Основно училиште _____
(име на основното училиште)

(место)

(име и презиме на ученикот/ученичката) _____ (одделение/паралелка)

Учебна година _____ (период на оценувањето)

(се формираат кратки,разбирливи описи во кои се наведуваат кои цели од наставата ги постигнал-а ученикот/ученичката (знасња, умесња, способности и за неговото/нејзиното развој по предмети, како и за карактеристиките на ученикот/ученичката).

Македонски јазик:

Математика:

Англиски јазик:

Лично образование:

Музичко образование:

Запознавање на околината:

Физичко и здравствено образование:

Карактеристики на ученикот/ученичката:

Одделенски наставник

Родител/старател

Образец бр. 6-б

Страна 2

Грб
Република Македонија

(име на основното училиште)

(место)

ОДДЕЛЕНСКИ ДНЕВНИК

Одделение _____ паралелка _____

Учебна година 20 ____ / ____

Издавач: Биро за развој на образованието
Печати:

Страна 1

Грб
Република Македонија

(име на основното училиште)

(место)

ОДДЕЛЕНСКИ ДНЕВНИК
за работа на паралелките на основното училиште
од I - III одделение

Одделение _____ паралелка _____

Учебна година 20 ____ / ____

Одделенски наставник

1. _____
2. _____

Страна 3

План според кој се изведува наставата

Ред. бр.	Наставни предмети	Број на часови		Наставник (име и презиме)	Наставата ја изведува	
		нед.	год.			
	Задолжителни предмети					
	Изборни предмети					
	Часови за учениците со тешкотии во учењето					
	Дополнителна настава					
	Додатна настава					
	Час на одделенската седница					

Страна 4

План за писмено проверување на постигањата на учениците

Предмети	планирано реализирано								
Месеци Септември	планирано реализирано								
Октомври	планирано реализирано								
Ноември	планирано реализирано								
Декември	планирано реализирано								
Јануари	планирано реализирано								
Февруари	планирано реализирано								
Март	планирано реализирано								
Април	планирано реализирано								
Мај	планирано реализирано								
Јуни	планирано реализирано								

* Се планира седмично I, II, III, IV седмица.

Страна 5

Распоред на часовите

Важи од _____ до _____

Денови	Часови						
	1	2	3	4	5	6	7
Понеделник							
Вторник							
Среда							
Четврток							
Петок							
Сабота							

Важи од _____ до _____

Денови	Часови						
	1	2	3	4	5	6	7
Понеделник							
Вторник							
Среда							
Четврток							
Петок							
Сабота							

Важи од _____ до _____

Денови	Часови						
	1	2	3	4	5	6	7
Понеделник							
Вторник							
Среда							
Четврток							
Петок							
Сабота							

Страна 6 и 7

Податоци за учениците

Ред. бр.	Име и презиме на ученикот/ученичката	Име и презиме на родителот/старателот	Адреса, место на живеење, телефон	Преглед на изоставањите												Информирање, консултации со родителите	Други забелешки
				М е с е ц и													
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI				
				оправдани													
				неоправдани													
				Вкупно													
				оправдани													
				неоправдани													
				Вкупно													
				оправдани													
				неоправдани													
				Вкупно													
				оправдани													
				неоправдани													
				Вкупно													
				оправдани													
				неоправдани													
				Вкупно													
				оправдани													
				неоправдани													
				Вкупно													
				оправдани													
				неоправдани													
				Вкупно													

Прегледот продолжува за десет ученици на страна 6 и 7 која што е целина и се повторува до страна 12 и 13.

Страна 14

План за организирање истражувачка настава во природа, екскурзии, посета на знаменитости и други активности

Време на одржување и цел

Страна 15

Евиденција за наставата според наставниот план
во _____ одделение

Страна 16 и 17

Дежурни ученици:

(име на ученикот/ученичката)

(име на ученикот/ученичката)

А. Задолжителни и изборни предмети; Б. Дополнителна и додатна настава; часови за учениците со тешкотии во учењето; час на одделенската заедница^{*)}

Датум и ден	А						Б				Изостаноци				Забелешка
	1	2	3	4	5	6	Име и презиме	час	оправд.	неоправд.					
Понеделник	☐	☐	☐	☐	☐	☐	(се испитуваат линии за седум ученици)	1 2 3 4 5 6							
Вторник	☐	☐	☐	☐	☐	☐									
Среда	☐	☐	☐	☐	☐	☐									
Четврток	☐	☐	☐	☐	☐	☐									
Петок	☐	☐	☐	☐	☐	☐									
Број на часови по распоредот _____ Одржани _____ Неодржани _____ Одделенски раководител _____ Вкупно: _____															

^{*)} Страна 16 - 17 се целина и се повторуваат до страна 98 - 99.

А, Б Се забележува наставниот предмет; реден број на часот; содржина, потпис на одделенскиот наставник, предметен наставник.

^{*)} Другата евиденција за наставата и активностите според годишната програма се води на стр. 100 - 105.

Страна 100 и 101

Дежурни ученици:

(име на ученикот/ученичката)

(име на ученикот/ученичката)

Евиденција за наставата и активностите (од областа на спортот, културата, екологијата, техниката и др.)
што се одржуваат според годишната програма на училиштето

Датум и ден	Задолжителни изборни предмети и активности						Изостаноци				Забелешка
	1	2	3	4	5	6	Име и презиме (се испитуваат линии за седум ученици)	час 1 2 3 4 5 6	оправд.	неоправд.	
Понеделник	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Вторник	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Среда	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Четврток	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Петок	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Број на часови по распоредот _____ Одржани _____ Неодржани _____ Одделенски раководител _____ Вкупно: _____											

Страна 100 - 101 се целина и се повторува до страна 104 - 105.

* Се забележува наставниот предмет, редниот број на часот, содржината или активност и потпис на наставникот.

Евиденција за воннаставните активности и за ученичките натпревари

Страна 106

Вид на активностите во кои учествуваат учениците		
Наставен предмет	Време на одржување	Присутни ученици (се забележува бројот од списокот на ученикот)

Евиденција за општествено-корисната и хуманитарната работа на учениците

Страна 107

Вид на активностите	Време на одржување	Присутни ученици кои учествуваат во активност (се забележува бројот од списокот на ученикот)

Страна 108

Евиденција за ученичките екскурзии, посета на установи, знаменитости и др.

Цел и време на одржување на екскурзијата, посета на знаменитоста
--

Страна 109

Евиденција за здравствената заштита на учениците

Вид и содржина на активностите	Време на одржување	Одговорно лице-установа

Страна 110

Евиденција за соработката со локалната средина

Вид и содржина на активностите	Време на одржување	Одговорно лице - установа

Страна 111 и 112

Евиденција за состаноците на одделенскиот совет

Време на одржување и содржина на работата на советот
--

Страна 113 и 114

Евиденција за соработката со родителите

Време на одржување и содржина на состаноците

Страна 115

Евиденција за релизираните часови и содржини

[illegible]

Страна 116

Преглед на учениците на крајот на учебната година

Број на ученици	машки	женски	Вкупно
• на почетокот на учебната година			
• нови ученици во текот на годината			
• вкупно запишани ученици			
• ученици кои напредувале во наредното одделение			

Страна 117

Список на учениците кои примиле свидетелство

Ред. бр.	Име и презиме	Датум	Потпис на ученикот/родителот

1022.

Врз основа на член 18 став 3 и член 19 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 40/03, 42/03, 63/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06 и 51/07), министерот за образование и наука донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ И ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на верификација на основното училиште и за содржината, формата и начинот на водењето на регистрите.

Член 2

Комисијата која извршува подготовка за работа на основното училиште доставува образложено писмено барање за верификација до Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството), најдоцна до 30 април во тековната, за наредната учебна година.

Член 3

Верификација на основното училиште врши Комисија за верификација (во натамошниот текст: Комисија) што е формирана од страна на министерот за образование и наука (во натамошниот текст: министерот).

Комисијата ја верификација на државно основно училиште ја сочинуваат три члена: по еден член од Министерството, Бирото за развој на образованието и Државниот просветен инспекторат.

Комисијата ја верификација на општинско основно училиште ја сочинуваат четири члена: по еден член од Министерството, Бирото за развој на образованието, Државниот просветен инспекторат и од општината.

Претседател на Комисијата е членот од Министерството.

При утврдувањето на условите за верификација учествува и претставник од подносителот на барањето од член 2 на овој правилник.

Член 4

Комисијата преку непосреден увид ја утврдува исполнетоста на условите за вршење на воспитно-образовната дејност на основното училиште согласно законот.

Член 5

По извршениот увид Комисијата до Министерството поднесува писмен извештај за исполнетоста на условите со предлог за верификација.

Член 6

Врз основа на поднесениот извештај и предлогот на Комисијата се донесува решение за верификација од страна на министерот.

Решението за верификација на основното училиште се донесува најдоцна до 31 мај во тековната за наредната учебна година.

Решението се доставува до основното училиште што се верифицира, до основачот и до Државниот завод за статистика на Република Македонија.

Член 7

Државното, односно општинското основно училиште кое е верифицирано се запишува во регистарот што се води од страна на Министерството.

Општинското основно училиште се запишува во регистарот што се води од страна на општината за основните училишта на своето подрачје.

Во регистрите од став 1 и 2 на овој член се внесуваат податоци за организирање и остварување на основното образование.

Член 8

Податоци од регистрите на општините се доставуваат до регистарот на Министерството од член 7 став 1 на овој правилник.

Член 9

Регистарот на Министерството и регистрите на општините се водат во посебно тврдо подврсана книга со темно плава корица. Листовите на регистрите се нумерирани и проишени со емственик, чии два краја се потпечатени со црвен восок на внатрешната страна од задната корица на регистарот.

Регистрите од став 1 на овој правилник се оверуваат на внатрешната страна од задната корица.

Регистарот на Министерството и регистрите на општините се водат и во електронска форма.

Регистарот на Министерството се води според Образец бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Регистарот на општината се води на Образец бр. 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 10

Запишувањето во регистрите се врши со темно сино мастило.

Во регистарот на четири листа се внесуваат податоци за едно основно училиште.

Организирањето на дејноста во подрачно училиште, односно паралелки надвор од матичното училиште се внесува во регистарот на листовите каде е запишано основното училиште во кое се организира ваква дејност.

Кога регистарските листови ќе се исполнат до крај, за наредните запишувања се користи нов регистарски лист кој се води под ист регистарски број.

Член 11

Запишувањето во регистрите се врши врз основа на поднесена писмена пријава според Образец бр.1 кој е составен дел на овој правилник.

Кон писмената пријава основното училиште поднесува акт за основање во заверен препис.

Член 12

Бришењето на основното училиште од регистрите се врши на тој начин што со црвено мастило се прецртува со права линија секој ред од запишувањето, а на крајот се наведува основот заради кој се врши бришењето.

Во случај на погрешно запишување се врши исправка на тој начин што преку погрешно запишаниот текст се повлекува тенка линија и над неа се внесува точниот текст. Исправката се врши со црвено мастило.

Секое запишување во регистарот го потпишува службеното лице што го води регистарот.

Член 13

Писмената пријава за запишување во регистарот се поднесува и за позначајна измена што настанува во основното училиште (менување на статусот, називот, седиштето и др.).

Врз основа на пријавата, запишувањето на настанатата измена се врши во соодветните рубрики од регистрите.

Член 14

Пријавата за настанатата измена државното, односно општинското основно училиште, ја доставува до Министерството најдоцна до 15 дена од настанатата измена.

Пријавата за настанатата измена државното, односно општинското основно училиште, ја доставува до основачот најдоцна до 15 дена од настанатата измена. Основачот, најдоцна до 30 дена од денот на запишувањето во регистарот доставува податоци до регистарот на Министерството.

Член 15

За секое основно училиште, односно друга установа во која се остварува основното образование и која е запишана во регистарот се формира досие.

Член 16

Одредбите од овој правилник соодветно се применуваат кога основното училиште организира дејност за нови видови на образование.

Член 17

Во регистрите се внесуваат податоци за основните училишта што се верифицирани пред влегувањето во сила на овој правилник.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на верификација на основното училиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/98).

Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-1007/1
21 јуни 2007 година
Скопје

Министер,
Сулејман Рушити, с.р.

Образец бр.1

До
Министерството за образование и наука – општината

ПРИЈАВА
за запишување на верифицираното основно училиште во регистрите

Врз основа на член 11 од Правилникот за начинот на верификација на основното училиште и за содржината, формата и начинот на водењето на регистрите („Службен весник на Република Македонија“, бр. ----/----) се поднесува пријава за запишување во регистрите на основни училишта, што го води Министерството за образование и наука – општината со следните податоци:

1. Назив на основното училиште _____
2. Адреса и општина _____ општина _____
(место, улица и број)
3. Статус _____
4. Вид на основно образование _____
5. Број на ученици _____
6. Број на паралелки _____
7. Број на наставници и воспитувачи _____
Број на стручни соработници _____
Број на административно-финансиски работници _____
Број на одржувачи на хигиена _____
Број на други работници _____

8. Основач на основното училиште
- назив на основачот _____
 - седиште _____
 - број и датум на актот за основање _____
-
9. Простор за вршење на дејноста
- вкупна покриена површина (во м2) _____
 - вкупен број на: - училници _____
 - кабинети _____
 - други простории _____
-
10. Обезбеден износ на средства за редовна дејност
-
11. Опрема – краток опис на поважната опрема:
-
12. Вредност на опремата (според последна извршена ревалоризација) _____ денари

Прилог кон пријавата:

Актот за основање на училиштето
во заверен препис

(M.II.)

Директор,

Образец бр. 2
формат 50 x 40 см

**РЕГИСТАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ЗА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА**

[illegible]

ПОДАТОЦИ ЗА УЧИЛИШТАТА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Регистарски број _____

Податоци за училиштето												Вид на образование							Наставен план и програми		Ученици					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Регистарски број	Или на основното училиште	Место, улица и број	Општина	Седиште на подрачните училишта и паралелки	Матичен број	ЕДБ	Основач	Број и дата на основање на училиштето	Број и дата на решението за исполнителност на условите (верификација)	Вид на дејноста	Вид на довозителните дејности во училиштето	Вид на основното образование	а) задолжително основно образование	б) друг вид на основно образование:	- основно музичко образование	- основно музичко - балетско образование	- основно образование за лица со посебни образовни потреби	- основно образование на позрени лица	Број и дата на решението на наставниот план	Број и дата на решението на наставната програма	Вкупен број на ученици	Вкупен број на ученици на настава на македонски јазик	Вкупен број на ученици на настава на албански јазик	Вкупен број на ученици на настава на турски јазик	Вкупен број на ученици на настава на српски јазик	

Паралелки					Раководен кадар		Стручни соработници				Административен-финансов кадар				Друг кадар				Простор											
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
Вкупно паралелки																														
Вкупен број на паралелки на македонски јазик																														
Вкупен број на паралелки на албански јазик																														
Вкупен број на паралелки на турски јазик																														
Вкупен број на паралелки на српски јазик																														
Директор																														
Помошник на директорот – раководител на смени																														
Педагог																														
Психолог																														
Библиотекар																														
социјален работник																														
секретар																														
- домаќин																														
- благајник																														
- хаусмастор																														
чувар																														
одржувачи на хигиена																														
други (дефектолог, логопед и сл.)																														
Број на објекти																														
Корисна површина																														
Вкупно училишна површина																														
Вкупно објекти во подрачните училишта (павилјони)																														
Вкупно корисна површина во подражните училишта																														
Вкупно број на ученици																														
Вкупен број на кабинети																														
Вкупен број на фарми																														
Вкупен број на лаборатории																														
Вкупен број на работилници																														
Вкупен број на спортски сали																														

Простор					Опрема според нормативот			Исполнување на условите за хигиено-техничка заштита			Број на решението за бришење на регистарот	Потпис на службено лице	Забелешка
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Вкупен број на спортски терени	Вкупно обработлива површина	Вкупна површина на куќини			Високо задоволително	Задоволително	Незадоволително	Високо задоволително	Задоволително	Незадоволително			

Образец бр. 3
формат 50 x 40 см

РЕГИСТАР НА ОПШТИНАТА ЗА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

[illegible]

ПОДАТОЦИ ЗА УЧИЛИШТАТА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Регистарски број _____

Податоци за училиштето												Вид на образование								Наставен план и програми		Ученици					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Регистарски број																											
Назив на основното училиште																											
Место, улица и број																											
Општина																											
Седиште на подрачните училишта и паралелки																											
Матичен број																											
ЕДБ																											
Основач																											
Број и дата на основање на училиштето																											
Број и дата на решението за исполност на условите (сертификација)																											
Вид на дејноста																											
Вид на дополнителните дејности во училиштето																											
Вид на основното образование																											
а) задолжително основно образование																											
б) друг вид на основно образование:																											
- основно мултикообразование																											
- основно мултичко - багетско образование																											
- основно образование за лица со посебни образовни потреби																											
- основно образование на возрасни лица																											
Број и дата на решението на наставниот план																											
Број и дата на решението на наставната програма																											
Вкупен број на ученици																											
Вкупен број на ученици на настава на македонски јазик																											
Вкупен број на ученици на настава на албански јазик																											
Вкупен број на ученици на настава на турски јазик																											
Вкупен број на ученици на настава на српски јазик																											

Паралелки					Раководен кадар	Стручни соработници				Административен-финансов кадар			Друг кадар				Простор											
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Вкупно паралелки	Вкупен број на паралелки на македонски јазик	Вкупен број на паралелки на албански јазик	Вкупен број на паралелки на турски јазик	Вкупен број на паралелки на српски јазик	Директор	Помошник на директорот – раководител на смени	Педогог	Психолог	Библиотекар	социјален работник	секретар	- домаќин	- благајник	- хаусмастор	чувар	одржувачи на хигиена	други (дефектолог, логопед и сл.)	Број на објекти	Користа површина	Вкупно училишна површина	Вкупно објекти во подрачните училишта (ливалски)	Вкупно користа површина во подражеските училишта	Вкупно број на училниц	Вкупен број на кабинети	Вкупен број на форми	Вкупен број на лаборатории	Вкупен број на работилници	Вкупен број на спортски саали

Простор					Опремена според нормативот			Исполнување на условите за хигиено-техничка заштита			Број на решението за бришење на регистарот	Потпис на службено лице	Забелешка
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Вкупен број на спортски терени	Вкупно обработлива површина		Вкупна површина на кујни		Високо задоволително	Задоволително	Незадоволително	Високо задоволително	Задоволително	Незадоволително			

1023.

Врз основа на член 19 став 6 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07 и 49/07), министерот за образование и наука донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА НА СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на верификација на средното училиште во целина, односно негов дел (во натамошниот текст: средно училиште) и начинот на водење на регистрите.

Член 2

Комисијата која извршува подготовка за работа на средното училиште доставува образложено писмено барање за верификација до Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството), најдоцна до 30 април во тековната, за наредната учебна година.

Член 3

Верификација на средното училиште врши Комисија за верификација (во натамошниот текст: Комисија) што е формирана од министерот за образование и наука (во натамошниот текст: министерот).

Комисијата за верификација на државно, односно приватно средно училиште ја сочинуваат три члена: по еден член од Министерството, Бирото за развој на образованието и Државниот просветен инспекторат.

Комисијата за верификација на општинско, односно средно училиште на Град Скопје ја сочинуваат четири члена: по еден член од Министерството, Бирото за развој на образованието, Државниот просветен инспекторат и од општината, односно од Градот Скопје.

Претседател на Комисијата е членот од Министерството.

При утврдувањето на условите за верификација учествува и претставник од подносителот на барањето од член 2 на овој правилник.

Член 4

Комисијата преку непосреден увид ја утврдува исполнетоста на условите за вршење на воспитно-образовната дејност на средното училиште согласно законот.

Член 5

По извршениот увид Комисијата до Министерството поднесува писмен извештај за исполнетоста на условите со предлог за верификација.

Член 6

Врз основа на поднесениот извештај и предлогот на Комисијата се донесува решение за верификација од страна на министерот.

Решението за верификација на средното училиште се донесува најдоцна до 31 мај во тековната за наредната учебна година.

Решението се доставува до средното училиште што се верифицира, до основачот и до Државниот завод за статистика на Република Македонија.

Член 7

Државното, односно приватното средно училиште кое е верифицирано се запишува во Централниот регистар што се води од страна на Министерството.

Општинското, односно средното училиште на Град Скопје се запишува во регистарот што се води од страна на општината, односно Градот Скопје за средните училишта на своето подрачје.

Во регистрите од став 1 и 2 на овој член се внесуваат податоци за организирање и остварување на средното образование.

Член 8

Податоци од регистрите на општините, односно од регистарот на Градот Скопје се доставуваат до Централниот регистар од член 7 став 1 на овој правилник.

Член 9

Централниот регистар и регистрите на општините, односно на Градот Скопје се водат во посебно тврдо подврсана книга со темно плава корица. Листовите на регистрите се нумерирани и прошиени со емственик, чии два краја се потпечатени со црвен восок на внатрешната страна од задната корица на регистарот.

Регистрите од став 1 на овој правилник се оверуваат на внатрешната страна од задната корица.

Централниот регистар и регистрите на општините, односно на Градот Скопје се водат и во електронска форма.

Централниот регистар се води според Образец бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Регистарот на општината, односно на Градот Скопје се води на Образец бр. 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 10

Запишувањето во регистрите се врши со темно сино мастило.

Во регистарот на четири листа се внесуваат податоци за едно средно училиште.

Организирањето на дејност во паралелки надвор од матичното училиште се внесува во регистарот на листовите каде е запишано средното училиште во кое се организира ваква дејност.

Кога регистерските листови ќе се исполнат до крај, за наредните запишувања се користи нов регистарски лист кој се води под ист регистарски број.

Член 11

Запишувањето во регистрите се врши врз основа на поднесена писмена пријава според Образец бр.1 кој е составен дел на овој правилник.

Кон писмената пријава средното училиште поднесува акт за основање, односно организирање, во заверен препис.

Организирање на дејност за нови видови и профили (занимања) на образование се внесува во регистрите на листовите каде што е запишано средното училиште.

Член 12

Бришењето на средното училиште од регистрите се врши на тој начин што со црвено мастило се прецртува со права линија секој ред од запишувањето, а на крајот се наведува основот заради кој се врши бришењето.

Во случај на погрешно запишување се врши исправка на тој начин што преку погрешно запишаниот текст се повлекува тенка линија и над неа се внесува точниот текст. Исправката се врши со црвено мастило.

Секое запишување во регистарот го потпишува службеното лице што го води регистарот.

Член 13

Писмената пријава за запишување во регистарот се поднесува и за позначајна измена што настанува во средното училиште (менување на статусот, називот, седиштето и др.).

Врз основа на пријавата, запишувањето на настаната измена се врши во соодветните рубрики од регистрите.

Член 14

Пријавата за настанатата измена државното, односно приватното средно училиште, ја доставува до Министерството најдоцна до 15 дена од настанатата измена.

Пријавата за настанатата измена општинското, односно средното училиште на Град Скопје, ја доставува до основачот најдоцна до 15 дена од настанатата измена. Основачот, најдоцна до 30 дена од денот на запишувањето во регистарот доставува податоци до Централниот регистар.

Член 15

За секое средно училиште, односно друга установа во која се остварува средното образование и која е запишана во регистарот се формира досие.

Член 16

Одредбите од овој правилник соодветно се применуваат кога средното училиште организира дејност за нови видови на образование.

Член 17

Во регистрите се внесуваат податоци за средните училишта што се верифицирани пред влегувањето во сила на овој правилник.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на верификација на средното училиште и водење на регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/96).

Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-4991/1
21 јуни 2007 година
Скопје

Министер,
Сулејман Рушити, с.р.

Образец бр.1

До
Министерството за образование и наука/општина/ Град Скопје

П Р И Ј А В А
за запишување на верифицираното средно училиште во регистрите

Врз основа на член 11 од Правилникот за начинот на верификација на средното училиште и за начинот на водењето на регистрите („Службен весник на Република Македонија, бр.---/---) се поднесува пријава за запишување во централниот регистер на средните училишта што го води Министерството за образование и наука и регистерот што го води општината, односно Градот Скопје со следните податоци:

1. Назив на средното училиште

2. Адреса и општина

(место, улица и број)

општина

3. Статус

(државно/општинско, односно на Град Скопје/приватно)

4. Вид на средно образование

5. Број на ученици

6. Број на паралелки

7. Број на наставници по предмети

Број на стручни соработници

Број на административно-финансиски работници

Број на одржувачи на хигиена

Број на други работници

8. Основач на средното училиште

- назив на основачот

- седиште

- број и датум на актот за основање

9. Простор за вршење на дејноста

- вкупна покриена површина (во м2)

- вкупен број на: - училници

- кабинети

- други простории

10. Обезбеден износ на средства за редовна дејност

11. Опрема – краток опис на поважната опрема:

12. Вредност на опремата (според последна извршена ревалоризација)
денари

Прилог кон пријавата:

Актот за основање на училиштето

Директор,

(М.П.)

Образец бр. 2
формат 50 x 40 см

**ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР
ЗА СРЕДНИ УЧИЛИШТА**

[illegible]

ПОДАТОЦИ ЗА УЧИЛИШТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Регистарски број _____

Податоци за училиштето												Вид на образование								Наставен план и програми		Ученици					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Регистарски број																											
Назив на средното училиште																											
Улица и број																											
Општина																											
Седиште на истурените паралелки																											
Матичен број																											
ЕДБ																											
Основач																											
Број и дата на основање на училиштето																											
Број и дата на решението за исполност на условите (сертификација)																											
Вид на дејноста																											
Вид на дополнителните дејности во училиштето																											
Вид на образованието																											
- гимназиско образование																											
- стручно образование																											
((Струка, образовен профил)																											
- стручно образование за занимање (струка, образовен профил)																											
- стручно осмислување (струка, образовен профил, модули)																											
- образование на позрасни (струка, образовни профилни, модули)																											
Број и дата на решението на наставниот план																											
Број и дата на решението на наставната програма																											
Вкупен број на ученици																											
Вкупен број на ученици на настана на македонски јазик																											
Вкупен број на ученици на настана на албански јазик																											
Вкупен број на ученици на настана на турски јазик																											
Вкупен број на ученици на настана на _____ јазик																											

Паралелки					Раково- ден кадар	Стручни соработници				Администра- тивен-финансов кадар			Друг кадар			Простор												
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Вкупно паралелки					Директор	Помошник на директорот – раководител на смени	Педагог	Психолог	Библиотекар		секретар	- домаќин	- благајник	- хаусмастор	чувар	одржувачи на хигиена	други	Број на објекти	Корисна површина	Вкупно училишна површина	Објект и место каде се сместени истурените паралелки	Вкупно корисна површина за истурените паралелки	Вкупно број на училници	Вкупен број на кабинети	Вкупен број на фарми	Вкупен број на лаборатории	Вкупен број на работилници	Вкупен број на спортски сали
Вкупен број на паралелки со настава на македонски јазик																												
Вкупен број на паралелки со настава на албански јазик																												
Вкупен број на паралелки со настава на турски јазик																												
Вкупен број на паралелки со настава на јазик																												

Простор					Опрема според нормативот			Исполнување на условите за хигиено-техничка заштита			Број на решението за бришење на регистарот	Потпис на службено лице	Забелешка
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Вкупен број на спортски терени					Високо задоволително ниво			Високо задоволително ниво					
Вкупно обработлива површина					Задоволително ниво			Задоволително ниво					
Политони за практична настава					Незадоволително ниво			Незадоволително ниво					
Вкупна површина на кујни													
Биџиња													

Образец бр. 3
формат 50 x 40 см

**РЕГИСТАР
НА ОПШТИНАТА, ОДНОСНО НА ГРАДОТ СКОПЈЕ
ЗА СРЕДНИ УЧИЛИШТА**

[illegible]

ПОДАТОЦИ
ЗА УЧИЛИШТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИНАТА, ОДНОСНО НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Регистарски број _____

Податоци за училиштето												Вид на образование							Наставен план и програми		Ученици					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Регистарски број																										
Наим на средното училиште																										
Улица и број																										
Општина																										
Седиште на истурените паралелки																										
Матичен број																										
ЕДБ																										
Основач																										
Број и дата на основање на училиштето																										
Број и дата на решението за исполност на условите (серификација)																										
Вид на дејност																										
Вид на доноштелните дејности во училиштето																										
Вид на образованието																										
- гимназиско образование																										
- стручно образование																										
((Струка, образовен профил)																										
- стручно образование за лангаџаџе (струка, образовен профил)																										
- стручно образование																										
(струка, образовен профил, модули)																										
- образование на позрасни (струка, образовен профил, модули)																										
Број и дата на решението на наставниот план																										
Број и дата на решението на наставната програма																										
Вкупен број на ученици																										
Вкупен број на ученици на наставна на македонски јазик																										
Вкупен број на ученици на наставна на албански јазик																										
Вкупен број на ученици на наставна на турски јазик																										
Вкупен број на ученици на наставна на _____ јазик																										

Паралелски					Раководен кадар		Стручни соработници				Административен-финансов кадар			Друг кадар				Простор										
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Вкупно паралелски	Вкупен број на паралелски со настава на македонски јазик	Вкупен број на паралелски со настава на албански јазик	Вкупен број на паралелски со настава на турски јазик	Вкупен број на паралелски со настава на јазик	Директор	Помошник на директорот – раководител на смените	Педагог	Психолог	Библиотекар		секретар	- домаќин	- благајник	- хаушмастор	кувар	одржувачи на хипеса	други	Број на објекти	Корисна површина	Вкупно училишна површина	Објект и место каде се сместени истурешите паралелски	Вкупно корисна површина за истурешите паралелски	Вкупно број на училници	Вкупен број на кабинети	Вкупен број на фарми	Вкупен број на лаборатории	Вкупен број на работилници	Вкупен број на спортски сални

Простор					Опрема според нормативот			Исполнување на условите за хигиено-техничка заштита			Број на решението за бришење на регистарот	Потпис на службено лице	Забелешка
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Вкупен број на спортски терени	Вкупно обработлива површина	Политони за практична настава	Вкупна површина на кујни	Библиотека	Високо здравствено ниво	Здравствено ниво	Нездравствено ниво	Високо здравствено ниво	Здравствено ниво	Нездравствено ниво			

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

139.

Врз основа на член 79, став 1 од Статутот на Академија за обука на судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/06) и член 8 од Правилникот за начинот и постапката за полагање и оценување на квалификацискиот тест во Академијата за обука на судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/07), Комисијата за квалификација и прием на кандидати во Академијата, на продолжението на првата седница одржана на 27.06.2007 година, донесе

О Д Л У К А

Член 1

Квалификацискиот тест за прием на кандидати за следење на Програмата за почетна обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни

заменици на Република Македонија за 2007/2008 година, ќе се одржи на 9 јули 2007 година, во 10.00 часот, на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното донесување.

Член 3

Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, во дневните весници „Утрински весник“ и „Lajm“, како и на интернет страницата и огласната табла на Академијата.

Бр. 07-251/3
27 јуни 2007 година
Скопје

Претседател на
Комисија за квалификација
и прием на кандидати,
Николчо Николовски, с.р.
судија на Врховен суд на
Република Македонија